



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 18 јули 2002
Скопје

Број 57

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

886.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот-објект-Дом на култура "Драги Тозија" кој се наоѓа на ул. "Почивалиште"-Ресен, лоциран на КП 1598/1 КО Ресен, со површина од 625 м² под објект и 6982 м² дворно земјиште, сопственост на Република Македонија се пренесува на Министерството за култура.

Член 2

Министерството за култура недвижниот имот опишан во член 1 на Одлуката ќе го користи за остварување на културни цели.

Во случај определени простории од објектот да се издаваат по закуп, договорите за условите и начинот на нивно користење ќе ги склучува Министерството за финансии-Управата за имотно правни работи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2533/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

887.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот во состав на Воената болница во Скопје и тоа: објектот на антитуберкулозниот диспансер (со површина од околу 400 м²), работилници на логистика (со површина од околу 350 м²) и дел од третиот кат на Воената болница-поликлиника (поранешно одделение за физикална терапија и рехабилитација со површина од околу 750 м²), сопственост на Република Македонија, од досегашниот корисник Министерството за одбрана се пренесува на користење на Министерството за здравство, за потребите на Републичкиот центар за дијализа и трансплантација.

Член 2

Министерството за здравство за сметка на извршеното отстапување, се обврзува да изврши преадаптација на дел од гаражата во кругот на Воената болница со површина од околу 350 м², во работилници на логистиката на Воената болница.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за здравство.

Член 4

Правата и обврските за користењето на недвижниот имот да се уредат со договор помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за здравство.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3720/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

888.

Врз основа на член 68, став 1 и 3 од Законот за денационализација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2000-пречистен текст), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ФОНДАЦИЈАТА: ФОНД НА ХОЛОХАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Фондацијата: Фонд на холохаустот на Евреите од Македонија, донесен од Управниот одбор на Фондацијата "Фонд на холохаустот на Евреите од Македонија" на седницата одржана на 01.07.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3568/1
9 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

889.

Државната изборна комисија, врз основа на член 32 точка 5. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2002), на седницата одржана на 16 јули 2002 година ги пропиша следните обрасци за спроведување на изборите:

Образец број 5

Член 33 точка 2) и член 46
ставови 1, 2 и 3 од Законот

ЗАПИСНИК

за влечење-ждрепка на редослед на листите на кандидати за избор на пратеник во Изборната единица број _____

Врз основа на член 33 точка 2) и член 46 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на седницата одржана на _____ со ждрепка го утврди редоследот на листите на (ден, месец и година) кандидати во гласачкото ливче.

Согласно член 46 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Комисијата писмено поодделно ги извести овластените претставници на подносителот на листата на кандидати за денот и часот кога ќе се изврши ждрепката.

На седницата присуствуваа следните претставници на подносителите на листата на кандидати: _____

(се наведуваат присутните претставници)

За влечењето-ждрепка на посебни ливчиња се испишани броевите од 1 до бројот на предложените листи на кандидати. Ливчињата се превиткуваат, се ставаат во пликови, се спуштаат во кутија и се промешуваат.

Редоследот на извлекување се врши по азбучен редослед на името на подносителот - политичката партија, односно според азбучниот редослед на презимето на овластениот претставник на листата на кандидати предложена од група избирачи.

Со извршеното влечење - ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати:

1. _____
(политичка партија, група избирачи, име на подносителот на листата на кандидати)

2. _____

3. итн. _____
(до вкупниот број на поднесените листи на кандидати)

Со извршеното влечење-ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче:

1. _____
(политичка партија, група избирачи, име на подносителот на
листата на кандидати)

2. _____

3. итн. _____
(до вкупниот број на поднесените листи на кандидати)

М.П.

Регионална изборна комисија,
ПРЕТСЕДАТЕЛ

(Име и презиме)

Членови на Регионалната изборна
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 6

Член 60 ставови 1 и 2

ПОТВРДА

за поднесена листа на кандидати од Овластениот подносител
_____ за избор на пратеник во Собранието на Република
Македонија, во Изборната единица број _____

Државната изборна комисија согласно Известието број _____
од _____ 2002 година доставена од Регионалната изборна комисија на
изборната единица број _____ ја извести Државната изборна комисија
дека Овластениот подносител _____, поднел во Изборната
единица број _____ листа на кандидати за избор на пратеник во
Собранието на Република Македонија на _____ 2002 година.

Државната изборна комисија врз основа на член 60 ставови 1
и 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија потврдува дека овластениот подносител _____ - на
листата на кандидати за избор на пратеник во Собранието на Република
Македонија може да отвори жиро сметка со назнака "за изборна
кампања".

М П

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Државната изборна комисија

(име и презиме)

Ч Л Е Н О В И:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Образец број 7

Членови 43,33 и 37

ИЗВЕСТИЕ

за предавање на листа на кандидати од Овластениот подносител
_____ за избор на пратеник во Собранието на Република
Македонија, во Изборната единица број _____

Регионалната изборна комисија на изборната единица број
_____ ја известува Државната изборна комисија дека Овластениот
подносител _____ за избор на пратеник во Собранието на
Република Македонија, поднел во Изборната единица број _____
листа на кандидати за избор на пратеник во Собранието на Република
Македонија на _____ 2002 година.

М П

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регионалната изборна комисија

(име и презиме)**Ч Л Е Н О В И:**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Образец број 8

Членови 33 став 3 и 44
став 3 од Законот

Врз основа на член 33 точка 3) и член 44 став 3 од Законот за
избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната
изборна комисија на Изборната единица број _____ на _____,
донесе _____
(ден, месец и година)

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија поднесена од _____
(име на подносителот)

СЕ ПОТВРДУВА.

М.П.

Регионална изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,_____
(Име и презиме)

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 9

Член 45 ставови 1 и 4 и
член 105 став 2 од Законот

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____ на _____, во состав _____ (ден, месец и година) _____ и членовите _____ (претседател)

донесе

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија поднесена од _____ (име на подносителот на листата)

СЕ ОТФРЛА.

Образложение

_____ (се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

Против Решението на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____ подносителот на листата може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 часа.

Жалбата се поднесува непосредно преку Регионалната изборна комисија.

Доставувањето на жалби по пошта не е дозволено.

М.П. Регионална изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 10

Член 46 ставови 1 и 3
од Законот

Врз основа на член 46 ставови 1 и 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица број ____ на седницата одржана на _____
(ден,месец и година)

ОБЈАВУВА

утврден редослед на листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во гласачкото ливче

(Се внесува утврдениот редослед на листите)

Утврдениот редослед на листите на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија во гласачкото ливче се објавува од Државната изборна комисија во _____,
(назив на дневниот печат)
најдоцна 30 дена пред денот определен за одржување на изборите.

М.П. Регионална изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
(име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 11

Членови 67, 68, 71
став 6 од Законот

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Државната изборна комисија
на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____
составен на _____
(ден, месец и година)

Врз основа на членовите 67 и 68 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Државната изборна комисија на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____ и го предаде следниот изборен материјал:

1. _____ гласачки ливчиња за избор на пратеници за
(со број и зборови)
гласање за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, со сериски броеви од _____ до _____, односно колку што има вкупно избирачи запишани во изводот од Единствениот избирачки список.
2. _____ кутии за гласање
3. _____ паравани за гласање
4. Средства за обележување и проверка на лицата кои гласале:
УВ лампа _____; спреј _____; графитно перниче _____
5. _____ огласи на утврдени листи на кандидати
6. _____ потврден извод од единствениот избирачки список за Изборната единица и - потврдени изводи од единствениот избирачки список за избирачките места и тоа _____
7. _____ упатство за гласање;

(се наведува и другиот материјал потребен за гласање)

Покрај изборниот материјал се предаваат и _____ државни
(број)
знамиња.

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
на Регионалната изборна
комисија,

МП МП

ПРЕДАЛ,
Член на Државната изборна
комисија,

(име и презиме)

(име и презиме)

(име и презиме на
овластеното лице од ДИК)

Членови на Регионалната Изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

1. _____
2. _____
3. _____
4. ИТН. _____

Образец број 12

Членови 67, 69 и 71 став 1
од Законот

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Регионалната изборна комисија
на Општинската изборна комисија формирана во општина _____
составен на _____
(ден, месец и година)

Врз основа на членовите 67 и 69 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Општинската изборна комисија формирана во општина _____ и го предаде следниот изборен материјал:

1. _____ гласачки ливчиња за избор на пратеници за
(со број и зборови)
гласање за листи на кандидати со сериски броеви од _____
до _____, односно колку што има вкупно избирачи запишани
во изводот од Единствениот избирачки список.
2. _____ кутии за гласање
3. _____ паравани за гласање
4. Средства за обележување и проверка на лицата кои гласале:
УВ ламба _____; спреј _____; графитно перниче _____
5. _____ огласи на утврдени листи на кандидати
6. _____ потврден извод од единствениот избирачки
список за Изборната единица и - потврдени изводи од единствениот
избирачки список за избирачките места и

(се наведува и другиот материјал потребен за гласање)

7. _____ упатства за гласање.

Покрај изборниот материјал се предаваат и _____ државни
знамиња. (број)

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Во _____
(место и дата)

**ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,**

МП МП

ПРЕДАЛ,

на Општинската изборна комисија,

Член на Регионалната изборна
комисија,

(име и презиме)

(име и презиме)

(име и презиме на
овластеното лице од РИК)

Членови на Општинската изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

1. _____
2. _____
3. _____
4. ИТН. _____

Образец број 13

Членови 67, 70 и 71 став
6 од Законот

ЗАПИСНИК

за предавање на изборниот материјал од Општинската изборна комисија
формирана во Општина _____ на Избирачкиот одбор за избирачко
место број _____ составен на _____
(ден, месец и година)

Врз основа на член 67 и член 70 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Општинска изборна комисија на _____, на Избирачкиот одбор на избирачкото место број _____ му го предаде следниот изборен материјал:

1. _____ гласачки ливчиња за избор на пратеници за
(со број и зборови)
гласање за листи на кандидати со сериски броеви од _____
до _____, односно колку што има вкупно избирачи
запишани во изводот од Единствениот избирачки список;

2. _____ кутии за гласање;

3. _____ паравани за гласање;

5. средства за обележување и проверка на лицата кои гласале
УВ ламба _____; спреј _____; графитно перниче _____;

6. _____ огласи на утврдени листи на кандидати;

7. _____ потврден извод од единствениот избирачки
список од Избирачкото место број _____;

8. _____ упатство за гласање;

(се наведува и другиот материјал потребен за гласање)

Присутните претставници на подносителите на листи ги изнесоа следните забелешки за предавањето на изборниот материјал: _____

Избирачкиот одбор констатира дека просторијата во која ќе се гласа ги исполнува предвидените услови за гласање.

Доколку Избирачкиот одбор констатира дека просторијата во која ќе се гласа не ги исполнува предвидените услови за гласање, во записник ги наведува причините за неисполнувањето на условите за гласање:

Покрај изборниот материјал се предаваат и _____ државни
(број)
знамиња.

Предавањето на изборниот материјал е завршено во _____ часот.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Избирачкиот одбор,

(име и презиме)

ПРЕДАЛ
Член на Општинската
изборна комисија,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Присутни претставници на подносителите на листи на кандидати:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 14

Член 75 од Законот

ЗАПИСНИК

за утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии од Избирачкиот одбор за Гласачко место број _____ на Изборната единица број _____

Избирачкиот одбор се состана на _____, во
(ден, месец и година)

_____, во состав:
(најдоцна 1 час пред почетокот
на гласањето)

Претседател _____
Членови: 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е
претставник)
2. _____
3. итн. _____

Избирачкиот одбор ја прегледа просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии и утврди дека просторијата за гласање и изборниот материјал се во иста состојба како што биле на денот пред изборите, а гласачките кутии се празни.

Доколку членовите на Избирачкиот одбор, односно претставниците на подносителите на листите имаат забелешки на

просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии, имаат право истите да се евидентираат во записникот.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата

(политичка партија, независен кандидат) _____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 15

Член 89, член 87 и член 88
во врска со член 77 од Законот

ЗАПИСНИК

за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето на Гласачкото
место број _____ во Изборната единица број _____ за листите на
кандидати

Избирачкиот одбор се состана на _____ во
(ден, месец и година)
_____ часот, во состав:

Претседател _____
Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор,
присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е
претставник)
2. _____
3. итн. _____

Избирачкиот одбор во _____ часот ја отвори просторијата за
гласање за Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____.
Гласањето започна точно во 7,00 часот.

Гласачкото место беше затворено и гласањето е заклучено во
19,00 часот.

Избирачкиот одбор на избирачите кои се затекнале во објектот
каде се гласа им овозможи да гласаат и гласањето е заклучено во _____
часот.

Согласно член 77 од Законот за избор на пратеници во
Собранието на Република Македонија, Избирачкиот одбор поради
нарушување на редот на Гласачкото место и во случај на временски непогоди
или други вонредни околности го прекина гласањето од _____ до _____
часот и поради тоа гласањето е продолжено _____, односно за онолку

време за колку траел прекилот, но не подолго од три часа, па затоа гласањето е заклучено во _____ часот.

Се наведуваат конкретните причини за евентуалниот прекин

Во изводот од единствениот избирачки список се запишани вкупно _____ избирачи кои треба да гласаат на Избирачкото место број _____.

По затворањето на Гласачкото место Избирачкиот одбор пристапи кон сумирање на резултатите од гласањето на Гласачкото место број _____ согласно член 87 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија.

Избирачкиот одбор утврди дека на Гласачкото место останале неупотребени и неоткинати од кочанот на блокот со сериски број од _____ до _____ гласачки ливчиња и истите се ставени во плик (со број и зборови)

кој се затвора и запечатува и врз него е запишан вкупниот број на неупотребените гласачки ливчиња и бројот на Избирачкото место.

Избирачкиот одбор утврди дека од вкупно запишаните _____ избирачи во изводот од единствениот избирачки список за ова Гласачкото место, гласале _____ избирачи.

Со ждрепка е определен членот на Избирачкиот одбор _____ кој ги вади и отвора гласачките ливчиња едно (име и презиме)

по едно и му ги предава на претседателот на Избирачкиот одбор.

Гласачкото ливче се покажува на сите членови на Избирачкиот одбор, на присутните претставници на подносителите на листите и на набљудувачите.

Гласачката кутија е отворена и по прегледување и утврдување поодделно на секое гласачко ливче дали е важечко или не и за која листа на кандидати е гласано, е утврдено дека во гласачката кутија се ставени _____ гласачки ливчиња, од кои _____ се

(со број и зборови) _____ (со број и зборови) неважечки гласачки ливчиња, односно _____ гласачки ливчиња се земени од избирачите и не се ставени во гласачката кутија.

Се пристапи кон пребројување на гласачките ливчиња од посебната (посебните) кутија (кутии), за гласање на немоќни или болни лица, при што се утврди дека во неа (нив) се ставени вкупно _____

(со број и зборови) _____ гласачки ливчиња, од кои _____ се неважечки гласачки ливчиња. (со број и зборови)

Избирачкиот одбор според прогласените важечки гласачки ливчиња, сумира дека листите на кандидати го добиле следниот број на гласови:

1. _____
(назив на листата) _____ (име и презиме на подносителот на листата)
добила _____ гласови.
(со број и зборови)

2. _____

3. итн. _____

Членот на Избирачкиот одбор _____
(име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата _____
(политичка партија, група избирачи) _____ (име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Избирачкиот одбор по предавањето на записникот и изборниот материјал на Општинската изборна комисија Записникот во делот на сумираните резултати од извршеното гласање го објавува на гласачкото место.

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидати

Доколку Записникот не е потпишан од мнозинството на членови на Избирачкиот одбор, Записникот го составува и потпишува Општинската изборна комисија, врз основа на целокупниот изборен матерјал-член 90 став 4 од Законот.

Во _____
(место и дата)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Доколку некој од членовите на Избирачкиот одбор не го потпише записникот, претседателот на Избирачкиот одбор треба да ги наведе причините за непотпишување на записникот од членот на одборот:

Образец број 16

Член 86 ставови 1, 4 и 5
од Законот**ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК**

за гласањето по листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на
Република Македонија на избирачите кои на денот на гласањето се на
отслужување на воен рок или се на воена вежба во воена единица број _____
и место _____ од Општинската изборна единица формирана во општина
_____, составен на ден _____ 2002 година

Избирачкиот одбор на Избирачко место број _____ од
Изборната единица број _____ го спроведе гласањето по листа на
кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
доставена од Општинската изборна комисија формирана во општина _____,
во состав:

Претседател _____
Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор,
присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е
претставник)
2. _____
3. итн. _____

Според изводите од единствениот избирачки список од
Изборната единица број _____ во воената единица број _____, место
_____ има запишано вкупно _____ избирачи на отслужување
(со број и зборови)
на воен рок или се на воена вежба.

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот
гласале _____ избирачи на отслужување на воен рок или се на
(со број и зборови)
воена вежба.

По завршувањето на гласањето на избирачите, вкупно
_____, откако претходно се преброени, бројот на _____
(со број и зборови) (со број и зборови)

неупотребените гласачки ливчиња и истите се ставаат во посебен плик. Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и на неупотребените гласачки ливчиња со примерокот од овој записник во единствен плик кој се запечатува во селотејп и се доставува веднаш со забрзана пошта до Општинската изборна комисија формирана во општина _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата

(политичка партија, група избирачи) (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидати

Во _____
(место и дата)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Образец број 17

Член 86 ставови 2 и 4
од Законот**ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК**

за гласањето по листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на избирачите кои на денот на гласањето се на издржување на казна затвор или притвор во Казнено поправната установа - дом _____ од Изборна единица број _____, составен на ден _____ 2002 година

Избирачкиот одбор на Избирачко место број _____ од Изборната единица број _____ го спроведе гласањето по листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија доставена од Општинската изборна комисија на Изборната единица број _____, во состав:

Претседател _____
Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
2. _____
3. итн. _____

Според изводите од единствениот избирачки список од Изборната единица број _____ во Казнено поправната установа - дом _____ има запишано вкупно _____ избирачи на _____ (со број и зборови)

издржување на казна затвор или притвор.

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот гласале _____ избирачи на издржување на казна затвор (со број и зборови) или притвор.

По завршувањето на гласањето на избирачите, вкупно _____, откако претходно се преброени, бројот на _____ (со број и зборови) _____ (со број и зборови)

неупотребените гласачки ливчиња и истите се ставаат во посебен плик. Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и на неупотребените гласачки ливчиња со примерокот од овој записник

во единствен плик кој се запечатува во селотејп и се доставува веднаш со забрзана пошта до Општинската изборна комисија формирана во општина: _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата на кандидати

(подносител на листата) _____ (име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидати

Во _____
(место и дата)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 18

Член 126 став 1, а во врска
со член 86 од Законот

ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето по листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието
на Република Македонија на избирачите - внатрешно раселени лица од
Избирачкиот одбор на Гласачко место број _____ од Општинската
изборна комисија формирана во општина _____, составен на ден
_____ 2002 година

Избирачкиот одбор на Гласачкото место број _____ од
Изборната единица број _____ го спроведе гласањето по листа на
кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
доставена од Општинската изборна комисија формирана во општина _____,
во состав:

Претседател _____
Членови 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор,
присутни се и претставниците на подносителите на листите:

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е
претставник)
2. _____
3. итн. _____

Според изводите од единствениот избирачки список од
Изборната единица број _____ во Избирачко место број _____, има
запишано вкупно _____ избирачи - внатрешно раселени лица.
(со број и зборови)

Од нив на ден _____ од _____ часот до _____ часот
гласале _____ избирачи- внатрешно раселени лица .
(со број и зборови)

По завршувањето на гласањето на избирачите, вкупно
_____, откако претходно се преброени, бројот на _____
(со број и зборови) (со број и зборови)

неупотребените гласачки ливчиња и истите се ставаат во посебен плик. Употребените гласачки ливчиња без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и на неупотребените гласачки ливчиња со примерокот од овој записник во единствен плик кој се запечатува во селотејп и се доставува веднаш со забрзана пошта до Општинската изборна комисија формирана во општина _____.

Членот на Избирачкиот одбор _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата

(политичка партија, група избирачи) _____
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидати

Во _____
(место и дата)

Избирачки одбор
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 19

Член 91 ставови 1 и
4 од Законот

ЗАПИСНИК

за предавање на записникот и другиот изборен материјал од Избирачкиот одбор за Гласачкото место број _____ на Општинската изборна комисија формирана во Општина _____ за гласањето за листите на кандидати во Изборната единица број _____

Избирачкиот одбор на Гласачкото место број _____ на Општинска изборна комисија на _____, на _____ во _____ часот и го предаде
(ден, месец и година)
следниот материјал:

1. Записник за сумирањето и гласањето на резултатите од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (Образец број 15) - листи на кандидати во Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____;

2. _____ неупотребени гласачки ливчиња за избор
(со број и зборови)
на пратеници во Собранието на Република Македонија - во Гласачкото место број _____;

3. _____ неважечки гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
пратеници;

4. _____ важечки гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
пратеници;

5. Податок за _____ гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
пратеници - што не се ставени во гласачката кутија;

6. Извод од единствениот избирачки список за гласање за избор на пратеници - на избирачкото место број _____.

Членот на Општинската изборна комисија _____,
(име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата

_____ (политичка партија, група избирачи) _____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносителот на листата.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Општинската изборна комисија,

МП

ПРЕДАЛ
Претседател на Избирачкиот
одбор,

_____ (име и презиме)

_____ (име и презиме)

Членови на Општинската
изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Заинтересирани членови на
Избирачкиот одбор или
претставници на подносителите
на листите:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Образец број 20

Член 91 став 5 од
Законот

ЗАПИСНИК

за предавање на записниците и другиот изборен материјал од Општинската изборна комисија формирана во _____ на Регионалната изборна комисија - на Изборната единица број _____ за гласањето за листите на кандидати во Изборната единица број _____

Општинската изборна комисија _____ на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____, на _____ во _____ часот, и го предаде следниот материјал
(ден, месец и година)

1. Записниците од сумирањето од гласањето за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија - во Гласачките места број _____

во Изборната единица број _____;

2. _____ неупотребени гласачки ливчиња за избор
(со број и зборови)
на пратеници во Собранието на Република Македонија - во Гласачките места број _____;

3. _____ неважечки гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
пратеници во Гласачките места број _____;

4. _____ важечки гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
пратеници во Гласачките места број _____;

5. Податок за _____ гласачки ливчиња за избор на
(со број и зборови)
пратеници - што не се ставени во гласачката кутија ;

6. Извод од единствениот избирачки список за гласање за избор на пратеници - листа на кандидати на избирачките места број _____
Членот на Општинската изборната комисија

_____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Претставникот на подносителот на листата

_____ (политичка партија, група избирачи)

_____ (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на подносителот на листата.

Во _____
(место и дата)

ПРИМИЛ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регионалната Изборна
комисија,

_____ (име и презиме)

МП

ПРЕДАЛ
Претседател на Општинската
изборна комисија

_____ (име и презиме)

Членови на РИК:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Заинтересирани членови на
ОИ комисији или претставници на
подносителите на листите:

1. _____
2. _____
3. _____

Образец број 21

Членови 92 , 93 и 94
од Законот

ЗАПИСНИК

за гласањето и сумирањето на резултатите од гласањето за листи на кандидати за избор на пратеници во Регионалната изборна единица на Изборната единица број _____

Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____ се состана на _____, во _____ часот во состав:
(ден, месец и година)

Претседател _____

Членови:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(име и презиме)

Работата на Регионалната изборна комисија беше следена од претставниците на подносителите на листите на кандидати.

1. _____
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)
2. _____
3. итн. _____

Согласно утврдениот редослед на листите на кандидати од Регионалната изборна комисија огласени на избирачките места, според кој гласачкото ливче гласи:

Регионалната изборна комисија по добивање на записниците од сите општински изборни комисији и целокупниот изборен материјал утврди дека во Изборната единица број _____ вкупно се запишани _____ избирачи во изводот од единствениот избирачки (со број и зборови) список.

Согласно резултатите од гласањето поодделно од сите гласачки места во Изборната единица број _____ Регионалната изборна комисија го сумира следното:

Ред. број	Гласачко место	Вкупно запишани избирачи	Вкупно гласале	Неважечки гласачки ливчиња	Гласале за листи на кандидати (име на подносителот)			
1.								
2.								
3.								
4.								
итн.								
	Вкупно							

Регионалната изборна комисија сумира дека има _____ гласачки ливчиња од избирачите кои не биле во можност (со број и зборови) да гласаат на гласачките места (немоќно или болно лице), а сакале да гласаат, а од нив _____ се неважечки гласачки ливчиња. (со број и зборови)

До сумирањето на резултатите од изборите, Регионалната изборна комисија утврди дека се пристигнати _____ гласачки ливчиња (со број и зборови) од избирачите кои на денот на гласањето не се наоѓале во местото на своето живеалиште поради отслужување на воениот рок или се наоѓале на воена вежба од територијата на оваа Изборна единица, а од нив _____ (со број и зборови) се неважечки гласачки ливчиња.

До сумирањето на резултатите од изборите, Регионалната изборна комисија утврди дека се пристигнати _____ гласачки ливчиња (со број и зборови) од избирачите кои на денот на гласањето не се наоѓале во местото на своето живеалиште поради издржување на казна затвор или се во притвор од територијата на оваа Изборна единица, а од нив _____ (со број и зборови) се неважечки гласачки ливчиња.

До сумирањето на резултатите од изборите, Регионалната изборна комисија утврди дека се пристигнати _____ гласачки ливчиња (со број и зборови)

ливчиња од избирачите кои на денот на гласањето не се наоѓале во местото на своето живеалиште поради тоа што имале својство на внатршно раселени лица од територијата на оваа Изборна единица, а од нив _____
(со број и зборови)

се неважечки гласачки ливчиња.

Горенаведените податоци за бројот на гласачките ливчиња по трите основи се внесени од страна на регионалната изборната комисија во вкупниот број на оние кои гласале, внесени се неважечките гласачки ливчиња и ливчињата во вкупниот број на гласови поодделно по листите на кандидати.

Регионалната изборна комисија сумира дека од вкупниот број на запишани избирачи во Изборната единица број _____ гласале вкупно _____ избирачи, што изнесува _____%..
(со број и зборови)

Неважечки гласачки ливчиња во Изборната единица има вкупно _____
(со број и зборови)

Според сумирањето на гласовите, а согласно член 93 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица број _____ ги внесува податоците за резултатите од гласањето поодделно по секоја листа на кандидати, односно вкупниот број на гласови што ги добива секоја листа на кандидати:

1. _____ од _____
(име на листата на кандидати) (име на подносителот на листата)
добила _____ гласови
(со број и зборови)

2. итн. _____

Членот на Регионалната изборна комисија _____ ги изнесе следните забелешки: _____
(име и презиме)

Претставникот на подносителот на листата

(име на листата) (име и презиме)
ги изнесе следните забелешки: _____

Примерок од записникот добива секој претставник на
подносител на листа на кандидати

Во _____
(место и дата)

Регионална Изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Регионалната Изборната
комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Доколку некој од членовите на регионалната изборна комисија не
го потпише записникот, претседателот на Регионалната изборна комисија ги
наведува причините за непотпишување на записникот од членот
на Комисијата: _____

Образец број 22

Член 100 од Законот

Врз основа на член 100 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Државната изборна комисија на седницата одржана на _____ 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за поништување на гласањето на Гласачкото место број _____ во Изборната единица број _____ за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија

Се **ПОНИШТУВА** гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, за листи на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија поради _____

(се наведуваат причините поради кои се поништува гласањето-член 100 став ____ алинеја ____ од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија)

Гласањето на Гласачкото место број _____, Изборна единица број _____, се повторува по 14 дена од денот на гласањето.

Против ова Решение може да се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 24 часа.

Жалбата се поднесува непосредно преку Државната изборна комисија.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната Изборната комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 23

Член 97 став 1 од
Законот**ЗАПИСНИК**

на Државната изборна комисија за утврдување на резултатите
од гласањето за листите на кандидати за Изборната единица
број _____

Државната изборна комисија се состана на _____
(ден, месец и година)
во _____ часот, во состав:

Претседател _____

Членови:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(име и презиме)

Државната изборна комисија утврди дека гласањето за листите
на кандидати е извршено во Изборната единица број _____, во _____
избирачки места, дека се добиени записниците од Регионалната изборна
комисија број _____ и целокупниот изборен материјал во рокот определен во
член 95 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република
Македонија.

Државната изборна комисија утврди дека во изводот од
Единствениот избирачки список запишани се вкупно _____
избирачи. (со број и зборови)

Државната изборна комисија согласно доставените записници и
целокупниот изборен материјал утврди дека вкупно гласале _____
(со број и зборови)
избирачи што во проценти изнесува _____%.

Државната изборна комисија утврди дека согласно доставените
записници има вкупно _____ неважечки гласачки
(со број и зборови)
ливчиња.

Според резултатите од гласањето во Изборната единица број _____
и _____ избирачки места, Државната изборна комисија
утврди дека вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на
кандидати поодделно изнесува:

1. _____ добила _____ гласови
(име на листа на кандидати) (со број и зборови)

2. итн _____
до вкупниот број на листите на кандидати

Според резултатите од гласањето а согласно член 93 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, во Изборната единица број _____ листите на кандидати го добиле следниот број на пратенички места:

1. Листата на кандидати _____ добила
(име на листата на кандидати)
_____ пратенички места.
(со број и зборови)

2. итн. _____

Согласно предложената листа на кандидати, за пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ се избрани:

1. _____,
(име и презиме на кандидатот) (име на листа на кандидати)

2. итн. _____

2. Листата на кандидати _____ добила
(име на листата на кандидати)
_____ пратенички места.
(со број и зборови)

Согласно предложената листа на кандидати, за пратеници во Собранието на Република Македонија во Изборната единица број _____ се избрани:

1. _____,
(име и презиме на кандидатот) (име на листа на кандидати)

2. итн. _____

Вкупниот број на гласови што ги добила секоја листа на кандидати поодделно и бројот на добиените пратенички места е утврден врз основа на заверената - потврдена компјутерска обработка на резултатите, која е составен дел на овој записник.

М.П.

Државна изборна комисија
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(Име и презиме)

Членови на Државната изборна комисија:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

(Име и презиме)

Во _____
Место и дата

Образец број 25

Член 71 од Законот

Изборна единица број _____

(Сериски број)

ДРЖАВНО ЗНАМЕ

Изборна единица број _____

1. _____
(име и симбол (ако го има) на подносителот на листата)_____
(име и презиме на носителот на листата)2. _____
(име и симбол (ако го има) на подносителот на листата)_____
(име и презиме на носителот на листата)3. итн _____
(име и симбол (ако го има) на подносителот на листата)_____
(име и презиме на носителот на листата)

20. _____

*** Редоследот на листите на кандидати во гласачкото ливче се наведуваат по утврдениот редослед на листите на кандидати**

**** Доколку има носители на листа со исто име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на нивното средно име**

Упатство за гласање не е дел од гласачкото ливче

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I- СКОПЈЕ**

Основниот суд Скопје I - Скопје, на тужениот Селман Тони од Скопје, ул. "Бигла" бр. 7-а, сега иселен од таа адреса и непознат за тужителот и судот, согласно член 78 ст. 4 од ЗПП, постави привремен застапник адвокатот од Скопје, Иван Георгиев, ул. "Никола Вапцаров" бр. 5/7, бидејќи пред овој суд во тек е парнична постапка по тужба на тужителот АДОР "Кјуби Македонија" - Скопје, против тужениот Селман Тони од Скопје, со непозната адреса, за долг, вредност 17.000,00 денари.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот Селман Тони од Скопје, со непозната адреса и ќе ги штити неговите права и интереси се до лично појавување на тужениот пред суд или на негов полномошник.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, XIX П. бр. 217/99. (19878)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје е поднесена тужба од тужителот АД за осигурување ВАРДАР Скопје, против тужениот Дугалиќ Илија од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за премија, вредност 11.198,00 денари.

Се повикува тужениот Дугалиќ Илија од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден привремен застапник кој што ќе го застапува пред судот до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, XII П. бр. 211/00. (19762)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II- СКОПЈЕ

Со решение на МЦСР Скопје бр. 3020-313 од 10.06.2002 година за посебен старател на тужениот Милан Станковиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење му е поставен адвокатот Златко Бојковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 19.

Посебниот старател ќе го застапува тужениот во постапката по предметот на Основниот суд Скопје II - Скопје К.бр. 1096/01 и ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончување на спорот односно се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот во текот на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV.П. бр. 1096/01. (19707)

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак на тужителката Павлова Павлина од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр. 6/19, против тужениот Павлов Софрон од Република Бугарија, со непозната адреса на живеење.

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-307 од 10.06.2002 година за посебен старател на тужениот Павлов Софрон го постави адвокатот Панче Вељановски од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 25, кој ќе се грижи за интересите на тужениот во постапката за развод на брак.

Се повикува лицето Павлов Софрон во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот како тужен. Во спротивно, привремениот старател ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII.П. бр. 1037/02. (20127)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за докажување смртта за лицето Шкумбин Халиди од Тетово, а по предлог на предлагачот Неџбедин Халиди од Тетово.

Се повикува лицето Шкумбин Халиди од Тетово, да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 15 дена од објавување на огласот или секој друг што нешто знае за него, доколку во определениот рок не се јави никој судот по службена должност ќе постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 540/2002. (19761)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп е заведен спор по тужба на тужителот Илчо Дукоски од Прилеп, против тужената Стојаноска Мирјана од Прилеп, со последно место на живеење во Прилеп, на ул. "11-ти Октомври" бр. 91/1, за промена на одлука за доделување на чување и воспитување на дете.

Се повикува тужената сега со непозната адреса во Германија, а поранешен жител на Прилеп во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да ја достави до судот својата адреса на местото на живеалиштето или престојувалиштето.

Доколку тужената ова не го направи во наведениот рок од страна на ЦСР - Прилеп ќе и биде поставен посебен старател кој ќе ги застапува нејзините права и интереси се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 179/99. (19763)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1949/2002 од 28.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02016614?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги МАК БАСКЕТ Кошаркарски сојуз на Македонија ДООЕЛ, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 17, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа: се брише Душко Весковски, а се именува Леонид Гајдациев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1949/2002. (10355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2203/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019132?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице и конверзија на Друштвото за собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци, производство и промет ЕМИДА Душко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 8.

Се брише Арсовски Душко, а се запишува Мерџановски Методија, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2203/2002. (10356)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1745/2002 од 29.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013502?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на

дејноста и конверзија на Друштвото за внатрешен и надворешен промет ЦАЈД Александар ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Христо Смирненски“ бр. 15, Скопје.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Се проширува дејноста во внатрешниот трговски промет со: 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 60.21, 60.23.

Се проширува дејноста во надворешниот трговски промет со: градежништво и инвестициони работи во странство, туристички агенции.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1745/2002. (10358)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2240/2002 од 20.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033572?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија, угостителство, транспорт и услуги ЕУРО МЕНАЦЕР - Африм ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Борис Кидрич“ бр. 99, Гостивар.

Се врши промена на управител и тоа се брише Болеци Јусуф - управител, а се запишува Морина Минавера - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2240/2002. (10359)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2369/2002 од 25.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019680?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија ИНТЕГРАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бр. 6/1, Скопје.

Се врши промена на управител и тоа се брише Меѓедовиќ Мехмед - управител, а се запишува Меѓедовиќ Асим - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2369/2002. (10360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2318/2002 од 22.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006241?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги МАТИН Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Призренска“ бр. 22/2, Скопје.

Промена на управител и тоа: се брише Киранциски Живко - управител, а се запишува: Киранциски Боле - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2318/2002. (10362)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2349/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027432?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштвото за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. „Свети Климент Охридски“ бр. 53, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 74.83.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2349/2002. (10364)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1600/2002 од 25.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-007-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ со Ц.О., ул. „11 Октомври“ бр. 9 - Скопје, Подружница РЕК „Осломеј“ - Осломеј, с. Осломеј во Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9.

Подружница РЕК „Осломеј“ - Осломеј - с. Осломеј.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1600/2002. (10367)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1597/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-02000041-008-10, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и подружница на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ со Ц.О. ул. „11 Октомври“ бр. 9 - Скопје, Подружница ТЕЦ „Неготино“ - Неготино.

Новиот назив на фирмата на подружницата гласи: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9.

Подружница ТЕЦ „Неготино“ - Неготино.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1597/2002. (10370)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 112/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-37967-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Јавната здравствена организација, здравствена станица „Железара“ - Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18, Скопје.

Се брише д-р Павле Цветаноски, вршител на должноста директор со неограничено овластување.

Се запишува д-р Михаил Левенски, вршител на должноста директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 112/2002. (10372)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4287/2002 од 4.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009510?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар преносот на удел на Издаваштво КРУГ Миле Јовановски и други, увоз извоз, ул. „4 Јули“ бр. 3/а, Скопје.

Пренос на удел и конверзија на ДЕМ во ЕУР на Издаваштво КРУГ Миле Јовановски и други ДОО увоз извоз Скопје, ул. „4 Јули“ бр. 3/а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4287/2002. (10373)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4109/2001 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02000867?-000-03, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлуката на Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 29 А, локал 32, 33 и 34.

Упис на одлука за зголемување на основната главница на Трговското друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 29 А, локал 32, 33, 34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4109/2001. (10374)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1633/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005822?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име, истапување и пристапување на содружник на Друштвото за промет на големо и мало, застапување, посредување, реекспорт А.М. КОМЕРЦ Љубинка експорт-импорт ДОО-ЕЛ Скопје, ул. „Спиро Црне“ бр. 58.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување, реекспорт А.М. КОМЕРЦ експорт-импорт ДОО-ЕЛ Скопје.

Во друштвото пристапува содружникот Јанкуловски Методија од Скопје, а истапува содружникот Јанкулоска Љубинка од Скопје со Одлука од 5.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1633/2002. (10375)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1838/2002 од 4.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013524?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ФАР-МА-АГРИПРО ДОО увоз-извоз Валандово, ул. „Првомајска“ бр. 29.

Фирмата на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕМИКО Бранислава ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. „Коле Неделковски“ бр. 24/14 се менува и гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ФАР-МА-АГРИПРО ДОО увоз-извоз Валандово, ул. „Првомајска“ бр. 29.

Истапува единствениот содружник Бранислава Зајкова, а пристапуваат: Васил Зајков од Гевгелија и Зоран Зајков од Валандово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1838/2002. (10377)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1011/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007478?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ПАЛМА КОМЕРЦ Ерден и други ДОО увоз извоз Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 34.

Називот се менува и во иднина ќе гласи: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПАЛМА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 34.

На ден 21.01.2002 година истапил Хоџа Фаредин.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1011/2002. (10379)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 74/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-117-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Централно основно училиште „Драга Стојановска“ ц.о. с. Ракотинци - Скопје.

Се брише Стојна Јовановска - в.д. директор без ограничување.

Се запишува Стојна Јовановска - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 74/2002. (10381)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 173/2002 од 20.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005629?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за надворешен и внатрешен промет МУЛТИ-ВЕГА Магдалена ДООЕЛ, Скопје, ул. „8 Март“ бр. 2.

Основната главница се зголемува и изнесува 1.700.000,00 ден., или 27.869,00 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 173/2002. (10382)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2148/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025001?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето и конверзијата на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕВ-КОМПАНИ експорт импорт Љупчо и Звонко ДОО, ул. „Горче Петров“ бр. 33-3/7.

Се врши зголемување на основна главница за износ од 60.000,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2148/2002. (10383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1358/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043954?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и услуги ЕФОР ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ Скопје, ул. „2 Македонска бригада“ бб, ЦЕКЦ 4/2, Скопје.

Основната главница се зголемува и изнесува 659.900,00 ден., или 10.829,00 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1358/2002. (10384)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4024/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030170?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на презиме на Друштвото за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ Анета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Видо Смилевски Бато“ бр. 39.

Се врши промена на презимето на управителот, место Анета Арсовска се запишува Анета Антевска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4024/2001. (10385)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4064/2001 од 18.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02019851?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата и проширувањето на дејноста на Трговското друштво ВАЛПРОМ Валентина и други ДОО експорт-импорт, ул. „Македонска преродба“ бр. 67-а, Скопје.

Се прошируваат дејностите: 52.33, 93.02, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4064/2001. (10386)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1109/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029395?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на истапување на содружник, отстапување на удел на Друштвото за трговија на големо и мало МАК КООП Лилјана Катерина и Анета ДОО Скопје, ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97/19.

Новиот назив на друштвото е Друштво за трговија на големо и мало МАК КООП Лилјана и Катерина ДОО Скопје, ул. „Ванчо Мицков“ бр. 97/19.

Од друштвото истапува содружникот Пауноска Анета од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1109/2002. (10387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1446/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 0206133?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник, зголемување на основната главница на Трговското друштво за производство, промет и услуги ЕЛГОС ДООЕЛ Горан увоз-извоз, ул. „Социјалистичка зора“ бр. 98.

Се менува називот на друштвото и ќе гласи: Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕЛГОС ДОО увоз-извоз Скопје.

Во друштвото пристапува содружникот Гашевиќ Марија од Нови Сад со Одлука од 24.01.2002 година.

Основната главница се зголемува и изнесува 691.700,00 ден., или 11.313 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1446/2002. (10388)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 94/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-49560-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Здравствената организација-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство „ШОПОВ“ ц.о. Скопје, ул. „Фредерик Шопен“ бр. 11.

Се брише Шопов Ратко, а се запишува Шопова Фимка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 94/2002. (10390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1020/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018050?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги и завршни работи во градежништвото СКОЛ Димитрија ДООЕЛ, ул. „Александар Мартушков“ бр. 49, Скопје.

Се брише Дејаноско Димитрије - управител со неограничени овластувања.

Се запишува Тасиќ Миодраг - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1020/2002. (10391)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1797/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043246?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружник на Друштвото за транспорт, градежништво, проектирање и трговија СД ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз извоз Росоман, ул. „Маршал Тито“ бр. 77, с. Росоман.

Од друштвото истапува Димовски Зоран, а пристапува Димовска Снежана.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1797/2002. (10394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 90/2002 од 2.4.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-208-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Ј.У. Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ - Скопје, Ц.О, ул. „Перо Наков“ бр. 2, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување и тоа се брише Петковски Димче - директор, а се запишува Атанасова Ристенка - директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 90/2002. (10397)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 620/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02026788?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги А-ТРАДЕ Авни ДООЕЛ увоз-извоз с. Пирок - Општина Боговиње.

Содружникот на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги А-ТРАДЕ Авни ДООЕЛ увоз-извоз с. Пирок-Боговиње, Авни Сејфули, на ден 14.01.2002 донесе одлука за промена на управител во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се разрешува лицето Сејфули Авни - управител без ограничување, а се именува лицето Фатмире Сејфули - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 620/2002. (10398)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2262/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02020683?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет и угостителство, извоз-увоз АНЕЛ Софија и др. ДОО - Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 29, Куманово.

Се брише Љубе Славкоцки од Куманово со стан на ул. „Вук Караџиќ“ бр. 38, управител без ограничување, а се запишува Петровска Ѓурѓа од Куманово со стан на ул. „Никшиќка“ бр. 6/1-18, управител без ограничување.

Пречистениот текст гласи: Петровска Ѓурѓа - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2262/2002. (10399)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1849/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013994?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач, пренос на удел, промена на седиште на Друштвото за промет на стоки и услуги ФА-МИ Фадил и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. „152“ БИС бр. 9, Скопје.

Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за промет на стоки и услуги ФА-МИ ДООЕЛ экспорт импорт Скопје, Бит пазар, локалитет 2, локал 596, Скопје.

На ден 18.02.2002 година пристапил Зимбер Хамидовски, а на истиот ден истапиле Фадил Амети и Мамер Салиовски.

Се брише Фадил Амети, а се запишува Зимбер Хамидовски, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1849/2002. (10400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1125/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004449?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлањето на фирма ТП Колонијал ГАЗМЕНДИ ТП Вјолца Раман Ајдини, ул. „Бутелски венец“ бр. 45, Скопје.

Префрлање на фирма на трговец - поединец од Колонијал ГАЗМЕНДИ ТП Вјолца Раман Ајдини, ул. „Бутелски венец“ бр. 45, Скопје на: ТП колонијал ГАЗМЕНДИ Газменд Раман Ајдини, ул. „Бутелски венец“ бр. 45, Скопје.

На ден 30.01.2002 година истапил Вјолца Ајдини.

Се брише Вјолца Ајдини, а се запишува Газменд Ајдини.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1125/2002. (10401)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2513/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029042?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител, конверзија на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги ПАПИРУС Астерије ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 36, Скопје.

Се брише Кокалевска Марија, а се запишува Поптрајков Борко, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2513/2002. (10402)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1917/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030134?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружникот на Друштвото за производство и трговија ЛИОНИС - продукт СЛ - технологија ДОО Скопје, ул. „Качански пат“ бб.

Кон друштвото пристапува содружникот Климе Мешков, а истапува содружникот Климекс Климе и др. ДОО Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1917/2002. (10403)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2211/2002 од 2.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019791?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за градежништво Д.С. ГАЛАБ Ѓорѓе ДООЕЛ Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 64 а.

Се брише Ѓорѓе Галапчев, а се запишува Даниел Галапчев, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2211/2002. (10404)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2186/2002 од 18.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02037340?-8-09-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на фирма, седиште и конверзија на Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци ОТПАД Јовче ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. „Индустриска зона Расадики“ бб.

Новиот назив на фирмата и седиштето гласи: Друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци ОТПАД-ЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 54.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2186/2002. (10405)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4174/2001 од 2.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02021475?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште на Друштвото за трговија и услуги МА-ГРО Соња ДООЕЛ увоз извоз Скопје, ул. „Шарпланинска“ бр. 103 а, Скопје.

Фирмата се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за трговија и услуги МА-ГРО ДОО увоз извоз Скопје, ул. „Шидска“ бр. 18-1/17, Скопје.

На ден 1.12.2001 година пристапил Бујар Селими.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4174/2001. (10406)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2072/2002 од 11.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02013489?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР на Друштвото за трговија на големо и мало СО-ГО КОМЕРЦ Живка ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. „Јанко Урдинов“ бб.

Извршена е конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕУР.

Се врши промена на управител и тоа се брише: Живка Тодорова - управител, а се запишува Тодоров Гоце - управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2072/2002. (10407)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1656/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010759?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија и услуги ЕУРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ Жан и друг ДОО увоз извоз Скопје, бул. „АС-НОМ“ бр. 8-3/3.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 15.98/1, 15.98/2, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.25, 51.36, 51.45, 51.52, 51.56, 51.62, 51.66, 63.12, 70.11, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1656/2002. (10408)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2292/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02028152?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство и промет АТАКО Атанас експорт импорт ДООЕЛ Гевгелија, ул. „Љубљанска“ бр. 9.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 51.45, 52.12, 52.33, 92.31, 92.31/1, 92.32/2, 92.32, 92.61, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.31/1, 73.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2292/2002. (10409)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1279/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02022313?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за промет и услуги ТОМЕВСКИ Благојче ДООЕЛ увоз-извоз, с. Црешево, Скопје.

Се брише Нада Томовска - управител без ограничување.

Се запишува Благојче Томевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1279/2002. (10410)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2290/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006585?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за производство, трговија и услуги САН КОЛЕКСИОН Исхак и Љатив ДОО експорт импорт Скопје, ул. „Евлија Челебија“ бр. 3, Скопје.

Се прошируваат следните дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2290/2002. (10411)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2061/2002 од 2.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02040108?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, пристапување на содружник на Друштвото за трговија и услуги ЛИНДИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „Б. Миладинови“ бр. 200.

Во друштвото за трговија и услуги ЛИНДИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „Б. Миладинови“ број 200 како нов содружник пристапува лицето Едмонд Мисими од Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 50.

Називот на Друштвото за трговија и услуги ЛИНДИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово се менува и во иднина ќе гласи: Друштво за трговија и услуги Е-Е ДОО експорт-импорт, Тетово, ул. „Б. Миладинови“ бр. 200.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2061/2002. (10412)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2352/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02011561?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за промет и услуги БОЈАН В Нада ДООЕЛ Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 64.

Се врши промена на овластено лице за застапување: се брише Стамова Валентина - управител без ограничување, а се запишува Крстановска Билјана - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2352/2002. (10413)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1333/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018973?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет БАШ Исо ДООЕЛ експорт-импорт с. Батинци, Студеничани.

Се брише досегашниот управител Даутовски Исо, а се запишува новиот управител Даутовски Амет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1333/2002. (10414)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2261/2002 од 1.4.2002 година, во регистарската влошка бр. 02009701?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и конверзија на Друштвото за меѓународен транспорт, шпедиција, складишта и трговија на големо и мало КАРАЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. „Слободан Митров Данко“ бр. 92.

Друштвото за меѓународен транспорт, шпедиција, складишта и трговија на големо и мало КАРАЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. „Слободан Митров Данко“ бр. 92.

Промена на назив и конверзија на основачкиот влог согласно ЗТД.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2261/2002. (10415)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 742/2002 од 28.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02032149?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник, отстапување на дел од основачкиот удел, промена на правен облик во ДОО и конверзија на Друштвото за производство, трговија и услуги ИММ.БЕМ ДОО експорт-импорт, Гостивар, ул. „Индустриска зона“ бб.

Се менува правниот облик од ДООЕЛ во ДОО и фирмата ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ИММ.БЕМ ДОО експорт-импорт, Гостивар, ул. „Индустриска зона“ бб.

Скратен назив на фирмата е: ИММ.БЕМ ДОО Гостивар.

Пристапува основачот Лукези Доменико од Р Италија.

Се врши конверзија на основачкиот влог во ЕУР.

Вики Бернардино 1.320,95 евра или 80.200,00 ден.

Лукези Доменико 1.320,95 евра или 80.200,00 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 742/2002. (10416)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 7/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020274895?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник на Друштвото за производство, промет и инженеринг МОДУЛ-ПЛАСТ ДОО на Војислав и други Скопје, ул. „Бојмија“ бр. 1 локал 20, Општина Кисела Вода, Скопје.

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: Друштво за производство, промет и инженеринг МОДУЛ-ПЛАСТ ДОО Скопје, ул. „Бојмија“ бр. 1, локал 20 Општина К. Вода, Скопје.

Од 19.12.2001 година од друштвото како основач истапува Војислав Клетнички, а пристапува Емилија Жежовска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 7/2002. (10417)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2116/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006416?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на ДОО на Друштвото за производство и промет ЈУ-ХОР-КОМЕРЦ А Митко Косев и друг ДОО увоз извоз Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 166, Скопје.

Се запишува ликвидатор: Мирјана Димитровска, ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44, Скопје тел. 171-599.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2116/2002. (10418)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1339/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02024795?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма на Промет на мало со возила, автоделови и сервис ОТО МЕ-ЕР ТП Јонузи Абдулкерим Ерџан Тетово, ул. „ЈНА-кула“ бр. 1.

Се врши промена на името кои ќе гласи: Промет на мало со возила, автоделови и сервис ЕР-ОПЕЛ ТП Мемед Сабри Гани Тетово, ул. „ЈНА-кула“ бр. 1.

Од ТП ОТО МЕ-ЕР истапува Јонузи Абдулкерим Ерџан од Тетово, ул. „Г. Перов“ бр. 46.

Кон ОТО МЕ-ЕР ТП пристапува лицето Мемед Санри Гани од Тетово, ул. „Ленин“ бр. 23.

Управител на ОТО МЕ-ЕР ТП се брише лицето Јонузи Абдулкерим Ерџан - управител без ограничување, а се запишува лицето Мемед Сабри Гани - управител без ограничување, од Тетово, ул. „Ленин“ бр. 23.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1339/2002. (10419)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4158/01 од 14.01.02 година, во регистарската влошка бр. 02042352?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за промет на стоки и услуги, графичка и издавачка дејност ЛЕОНАРДО д.о.о. Скопје Катерина Божиновска и др. ГТЦ 2 кат, секција 2 лок. 5.

Да се брише: Катерина Божиновска - управител со неограничени овластувања.

Да се впише: Божиновски Лазар - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4158/01. (10420)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 191/2002 од 01.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006846?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување и пристапување на содружници на Друштвото за производство, трговија и услуги Герас Цунев комерц доо Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 50.

Преминување на додел во доо со истапување и пристапување на содружници.

Истапува: а.д. ул. „Герас Цунев“ - Струмица.

Пристапуваат: Кирил Јанев од Струмица со 40% од уделите; Герасим Гарванлиев од Струмица со 40% од уделите и Васил Нецев од Струмица со 20% од уделите во основачкиот влог на друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 191/2002. (10744)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 193/2002 од 04.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006680?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице и промената на органите на управување на Акционерското друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица, Стадион бб, Струмица.

Промена на овластено лице. Досегашниот претседател на Управен одбор и застапник на надворешно-трговскиот промет Костадин Маџаров се брише и за нов претседател на Управен одбор се запишува Васе Митев, без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 193/2002. (10745)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 54/2001 од 7.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-6-0, го запиша во трговскиот регистар овластувањето на застапување на субјектот на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ - Штип ц.о., ул. „Партизанска“ бр. 50.

Се брише Николовски Влатко ВД директор со неограничени овластувања.

Се запишува Николовски Влатко Директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Николовски Влатко директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 54/2001. (10746)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 172/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001407?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за трговија Тргопродукт доо увоз-извоз - Струмица, ул. „Јанко Цветинов“ бр. 8/8.

Се врши промена на овластено лице-управител, се брише Душан Заев од управител и застапник во надворешно-трговскиот промет, а се запишува Бобан Заев - управител и застапник во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 172/2002. (10747)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 22/02 од 14.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-7-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Народен театар - Штип, ул. „Генерал Михаило Апостолски“ бр. 21, Штип.

Промена на овластено лице за застапување:

Се назначува Миланчо Георгиев за вршител на должноста Директор на Народен театар - Штип со неограничени овластувања во застапувањето.

Се разрешува и му престанува овластувањето на Симеон Гаврилов.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 22/02. (10748)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 13/2002 од 14.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-8615-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Здравствената организација - Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство, д-р Ванчо Органдиски, п.о. Штип, ул. „Пиринска“ бр. 104 А, Штип.

Здравствена организација „Д-р ОРГАНЦИСКИ“ Специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство со ординација по општа медицина и биохемиска лабораторија, п.о. Штип.

Скратен назив: ЗО „Д-р Органциски“ п.о. Штип.

Новиот назив на друштвото гласи:

Здравствена организација „Д-р ОРГАНЦИСКИ“ специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство со ординација по општа медицина и биохемиска лабораторија, п.о. Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 13/2002. (10749)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 17/02 од 4.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-594-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на адреса на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа, Берово, ул. „Младински Кеј“ бр. 2-А.

Промена на седиште.

Се брише ул. „Кеј ЈНА“ бр. 4, се запишува ул. „Младински Кеј“ бр. 2-А.

Пречистен текст: ул. „Младински Кеј“ бр. 2-А.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 17/2002. (10750)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 15/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-14206-0, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница и пристапување на основачи на Приватната здравствена организација - Ординација по општа медицина, специјалистичка ординација по интерна медицина, специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија „Тиверијанско Сонце“ П.О. Струмица.

Приватна здравствена организација - Ординација по општа медицина, специјалистичка ординација по интерна медицина, специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија „Тиверијанско Сонце“ П.О. - Струмица „Браќа Миладинови“.

Основачот на Приватната здравствена организација Ординација по општа медицина, специјалистичка ординација по интерна медицина, специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија „Тиверијанско Сонце“ П.О. - Струмица „Браќа Миладинови“ 17 - Никола Тушев од с. Јосифово - Валандово врши зголемување на основната главница.

Во истата Ординација како основачи пристапуваат: Славчо Мацаров, с. Миравци - Гевгелија, Горгиев Горпи од с. Јосифово-Валандово.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 15/2002. (10751)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 19/02 од 4.03.02 година, во регистарската влошка бр. 1.14200-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Приватната здравствена организација аптека Софора, ул. „Кеј Револуција“ бр. 3/а, Берово.

Промена на овластено лице.

Се брише Рецовска Снежана - директор на здравствена организација без ограничувања.

Се запишува Страторска Васка - Директор без ограничување.

Прочистен текст Страторска Васка - Директор без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 19/02. (10752)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 735/01 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003286?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Фабриката за производство на индустриски и моторни масла Минол дооел Штип, ул. „Митко Соколов“ бр. 4, Штип.

Единствениот содружник во друштвото Николов Мито од Штип, ул. „Митко Соколов“ бр. 4, Штип го зголемува основниот влог. Досегашниот влог на друштвото изнесуваше 1.234.120,00 денари или во девизна противвредност 19.755,00 евра ги зголемува за уште 4.951.640,00 денари или во девизна противвредност 77.369,00 евра, така што вкупната главница на друштвото изнесува 6.185.760,00 денари или 97.144,00 евра заради понатамошни инвестирања во друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 735/01. (10753)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 729/2002 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03-006154?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник на Акционерското друштво за градежништво Тодор Коларов Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 81.

Промена на структурата на капиталот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 729/2002. (10754)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 785/2001 од 07.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006154?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на промени на фирма на Акционерското друштво за производство на мебел Мебел Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 81.

Акционерско друштво за градежништво Тодор Колатов Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 81.

Нов назив: Акционерско друштво за производство на мебел, Мебел Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр. 81.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 785/2001. (10755)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 628/2001 од 1.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 03005364?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги Орбела Кирил дооел увоз-извоз, ул. „Роза Петрова“ бр. 2/1-1/2-Кочани.

Се врши промена на лицето овластено за застапување.

Се брише Кирил Мирчевски - Управител со неограничени овластувања.

Се запишува Ванчо Зашев - Управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Ванчо Зашев - Управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 628/2001. (10756)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 662/2001 од 12.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 03001841?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на содружниот влог на Друштвото за трговија и услуги Бобо компани увоз-извоз доо, ул. „Цветан Димов“ бр. 68, Штип.

Во Друштвото за трговија и услуги Бобо компани увоз-извоз доо со седиште на ул. „Цветан Димов“ бр. 68 Штип се врши зголемување на содружниот влог на содружникот Мицев Ристе од Штип.

Содружникот вложува нови основни средства во висина од 8.334 евра или 507.923,00 денари.

Вкупна основна главница изнесува 90.712 евра или 5.615.378,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 662/2001. (10757)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 779/2001 од 15.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001172?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената во структурата на капиталот и конверзија од дем во евра на Стрмош ад Рудници за неметали Пробиштип, ул. „Стрмошки пат“ бб.

Упис на промена во структурата на капиталот на Стрмош ад Пробиштип и конверзија.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 779/2001. (10758)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 684/2001 од 18.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 0300440?-3-12-000, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на работите-дејностите на Друштвото за услуги и промет Хипокс доо, Сашо Соколовски и Венцо Соколовски, увоз-извоз, с. Градец, Винаца.

Се врши упис, дополнување на работите-дејностите на друштвото за услуги и промет Хипокс доо, Сашо Соколовски и Венцо Соколовски, увоз-извоз, с. Градец, Винаца со следниве дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.61, 52.62, 52.63.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 684/2001. (10759)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 706/2001 од 10.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001943?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар пренесувањето на удел поради пристапување и истапување на содружник на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз 102, Невенка Котева и др. јтд Радовиш, ул. „15-ти Корпус“ бр. 16.

Се пренесува удел поради истапување на содружникот Невенка Котева од 20,00 ден. на содружникот што пристапува Литјаковска Вера.

Се врши промена на овластено лице за застапување со тоа што Невенка Котева се разрешува и се брише од застапник, а за нов застапник се запишува Литјаковска Вера.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 706/2001. (10760)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 760/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002553?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружникот, конверзија на основната главница на Трговското друштво за производство и услуги Блос доо Штип, ул. „Борис Крајгер“ бр. 6/14, Штип.

Истапува содружникот Дубровачка трговина а.д. Дубровник поради продажба на својот основачки влог во износ од 56.200,00 ДЕМ или 1.742.200,00 ден на содружникот Бочварски Славчо по договор за купопродажба број ОУ-312/99 од 17.07.1999 година.

Конверзија: основниот влог на содружникот Бочварски Славчо од 28.100,00 ДМ или 871.100,00 денари се зголемува на вкупно 42.870,00 евра или 2.613.300,00 денари.

Основниот влог на содружникот Бочварски Олга изнесува 14.290,00 евра или 871.100,00 денари.

Основната главница на друштвото изнесува 57.160,00 евра или 3.484.400,00 ден.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 760/2001. (10761)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 724/2001 од 29.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002364?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на намалување на основната главница и истапување на содружникот на Друштвото за производство, трговија и услуги Текстил-М доо Македонска Каменица, ул. „Маршал Тито“ бр. 10.

Согласно одлуката на Соборот на содружниците за намалување на основната главница од 27.02.2001 година и решението за упис на намеруваното намалување на основната главница од 06.06.2001 година на Основен суд Штип се врши упис на намалувањето на основната главница на друштвото со тоа што досегашната главница на друштвото која изнесува 5.080 евра или денарска противвредност од 310.000,00 денари се намалува за износ од 2.030 евра или 124.000,00 денари, а заради истапување на содружникот Надежда Марковска заедно со својот основачки влог.

На овој начин новата основна главница на друштвото ќе изнесува 3.050 евра или 186.000,00 денари.

Досегашниот содружник Надежда Марковска, ул. „2-ра Мак. бригада“ бр. 62 од Скопје, истапува од друштвото заедно со својот основачки влог во износ од 2.030 евра или 124.000,00 ден во денарска противвредност.

Содружници на друштвото се: Миланка Стојменовска од Македонска Каменица, ул. „Каменичка“ бр. 46 и Кирчо Иванов од Делчево, ул. „Брегалничка“ бр. 6/7.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 724/2002. (10762)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 796/2001 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03007119?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Компанија Темови Трајче Темов и др. јтд Радовиш, ул. „Илија Алексов“ бр. 129.

Друштвото за услуги трговија на големо и мало увоз-извоз Компанија Темови Трајче Темов и др. јтд Радовиш, ул. „Илија Алексов“ бр. 129.

Друштвото изврши промена на овластено лице за застапување и претставување, а кои промени се состојат во следното: Досегашниот Управител и Застапник на друштвото Темов Трајче се разрешува и се брише од застапник на друштвото.

За нов Застапник на друштвото се именува и запишува Темова Здравка, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 796/2001. (10763)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 743/2001 од 04.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008172?-8-12-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, услуги, градежништво, транспорт и трговија увоз-извоз Орбита-2000 Дооел Радовиш, ул. „Илија Алексков“ бб.

Друштвото изврши промена на овластено лице која промена се состои во следното:

Досегашниот управител и застапник на друштвото Стојменов Мите се разрешува и се брише од управител и застапник.

За нов управител и застапник на друштвото без ограничување се именува и запишува Стојменов Миле.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 743/2001. (10764)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 179/02 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002048?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, содружник и овластено лице за застапување на Друштвото за производство, промет и услуги Мимоза јтд Јорданов Ванчо и др. извоз-увоз, Делчево, ул. „Пиринска“ бр. 16.

Се брише досегашниот назив на друштвото од трговскиот регистар; Друштво за производство, промет и услуги Мимоза јтд Јорданов Благој увоз-извоз, Делчево.

Се запишува новиот назив: Друштво за производство, промет и услуги Мимоза јтд Јорданов Ванчо и др. извоз-увоз, Делчево.

Пристапува во друштвото Јорданов Ванчо од Делчево, ул. „Пиринска“ бр. 16 од 20.02.2002 година и ги прифаќа средствата 200,00 ден. без надомест од Јорданов Благој поранешен содружник.

Истапува Јорданов Благој од Делчево, ул. „Пиринска“ бр. 16 од содружник во друштвото и ги преостапува 200,00 ден. без надомест на новиот содружник Јорданов Ванчо. Дата на истапување 20.02.2002 година.

Се брише Јорданов Благој од Делчево од Управител на друштвото.

Се запишува Јорданов Ванчо од Делчево, ул. „Пиринска“ бр. 16, за застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 179/2002. (10765)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 227/02 од 6.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004050?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основната главница на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги Нале-Транс ДОО экспорт-импорт, т. Облешево.

Се зголемува основната главница на друштвото за 21.730 евра или 1.303.800,00 ден., така да сега вкупно изнесува 145.851 евра или 9.000.300,00 ден.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 227/02. (10766)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 173/2002 од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002849?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето и

промената на овластено лице на Јавното трговско друштво за производство, трговија и услуги Ве-го-па јтд Мите Јакимовски и др. увоз-извоз, ул. „Сремски фронт“ бр. 24/14, Штип.

Промена на содружник. Истапува Ристо Ќосев.

Пристапува Славица Димитриева од Штип, бул. „ЈНА“ бр. 30/9 - одговара лично со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

Промена на лице овластено за застапување: се брише застапникот на друштвото Ристо Ќосев, а се запишува како застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет лицето: Славица Димитриева од Штип, бул. „ЈНА“ бр. 30/9 - со неограничени овластувања.

Пречистен текст: содружници: Мите Јакимовски и Славица Димитриева.

Се запишува како застапник на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет лицето: Славица Димитриева од Штип, бул. „ЈНА“ бр. 30/9 - со неограничени овластувања.

Се брише застапникот на друштвото Ристо Ќосев.

Пречистен текст: Славица Димитриева - застапник без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 173/2002. (10767)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 178/2002 од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009575?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и производство Макпрогрес доо Винаца, ул. „Илинденска“ бб, Винаца.

Се врши зголемување на основната главница на Друштвото за трговија и производство Макпрогрес доо Винаца и тоа содружникот Александар Цветанов вложува нови 115.000 евра или 7.015.000,00 денари обртни парични средства.

Зголемената основна главница на друштвото изнесува вкупно 235.000 евра или 14.335.000,00 денари парични средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 178/2002. (10768)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 174/2002 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004618?-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето и истапувањето на содружникот, промена на овластено лице и промена на назив на Друштвото за производство, трговија, сообраќај и услуги БСД јтд Стојанче Лазарев и др. увоз-извоз Штип, ул. „Солидарност“ бр. 23.

Од друштвото истапуваат содружниците Бобан Наковски од Штип и Драган Салтиров од Штип.

Во друштвото пристапува Ленче Лазарева од Штип.

Основната главница вложена од содружниците кои истапуваат со договор е преотстапена на содружникот Ленче Лазарева од Штип.

Досегашниот управител на друштвото Бобан Наковски од Штип - се брише.

Стојанче Лазарев од Штип - се запишува за управител на друштвото со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Досегашниот назив на друштвото за производство, трговија, сообраќај и услуги БСД јтд Бобан Наковски и др. увоз-извоз Штип - се менува.

Новиот назив гласи: Друштво за производство, трговија, сообраќај и услуги БСД јтд Стојанче Лазарев и др. увоз-извоз Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 174/2002. (10769)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 314/2002 од 21.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002905?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружникот, промена на овластено лице и конверзија на влогот на Друштвото за угостителство и трговија Стојанче дооел Штип, ул. „Солидарност“ бр. 40.

Упис на пренос на удел и сопственост на удел со тоа што Стојан Пецов својот удел го отстапува на Тони Пецов.

Упис на лице овластено за застапување, Тони Пецов - управител со неограничени овластувања, се брише Стојан Пецов.

Конверзија на основната главница во евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 314/2002. (10770)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 102/2002 од 6.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008862?-1-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на јтд на Друштвото за производство, трговија и услуги Нет медиа јтд Драги Илиев и др. Штип, ул. „Личка“ бр. 11.

Се брише стариот назив: Друштво за производство, трговија и услуги Нет медиа јтд Драги Илиев и др. Штип, ул. „Личка“ бр. 11.

Се запишува новиот назив на друштвото: Трговско друштво за вработување на инвалиди за производство, трговија и услуги Нет медиа јтд Драги Илиев и др. Штип, ул. „Личка“ бр. 11.

Пречистен текст: Трговско друштво за вработување на инвалиди за производство, трговија и услуги Нет медиа јтд Драги Илиев и др. Штип, ул. „Личка“ бр. 11.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 102/2002. (10771)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 284/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000685?-1-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и пренос на удел на Друштвото за производство, промет и услуги Унипос-Ко јтд Петровиќ Љубомир и др. експорт-импорт Делчево, ул. „М. Тито“ 134.

Истапување на содружникот Владо Таушански од Делчево и пристапување на содружникот Ванчо Костов од Делчево и пренос на удел во износ од 500,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 284/2002. (10772)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 228/2002 од 6.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008493?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружникот на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз ФС-Штампа дооел Штип, ул. „Ген. Михајло Апостолски“ бр. 18.

Досегашниот единствен содружник Иван Хилјадников од Штип, ул. „Трајко Кошевски“ бб, истапува од друштвото и го преотстапува основачкиот влог на новиот содружник.

Кон друштвото пристапува Бранко Хилјадников од Штип кој е и управител на друштвото.

Новиот содружник - Бранко Хилјадников го презема целокупниот основачки влог од содружникот кој истапува, во вкупен износ од 2.903 евра или 177.124,00 денари на кој основачки влог е извршена конверзија од германски марки во евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 228/2002. (10773)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 108/2002 од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03007924?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар преносот на удел и пристапување на содружник на Друштвото за земјоделство и сточарство, производство, трговија и услуги Млечна-Мес доо увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 1 - Пехчево.

Пренос на удел (дел) и пристапување на содружници.

Содружникот Ѓорѓија Тренчевски отстапува дел од својот влог (удел) и тоа:

а) На содружникот Стојанчо Николовски од Пехчево, ул. „Симо Андоновски“ бр. 14, кој пристапува во друштвото пренесува удел од 1.646 евра или денарска противвредност 100.400,00 ден.

б) На содружникот Борис Зарински од Пехчево, ул. „Борис Кидрич“ бр. 30, кој пристапува во друштвото пренесува удел (влог) од 2.475 евра или денарска противвредност 150.970,00 ден.

Тренчевски Ѓорѓија од вкупен влог 6.596 евра или денарска противвредност 402.400,00 денари, со отстапување на горенаведените удели останува во друштвото со вкупен влог (удел) од 2.475 евра или денарска противвредност 150.970,00 денари.

Пристапуваат како нови содружници Стојанчо Николовски од Пехчево, ул. „Симо Андоновски“ бр. 14 - за обврските не одговара и Борис Зарински од Пехчево - за обврските не одговара.

Пречистен текст: содружници во друштвото се: Ѓорѓија Тренчевски, Стојанчо Николовски, Борис Зарински, Ѓорѓе Михаилов, Асан Пилов, Павлина Мазаровска, Фонд за ПИО на РМ.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 108/2002. (10774)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 175/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008553?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за транспорт и шпедиција, производство и трговија БОБИЗ дооел, ул. „Питу Гули“ бр. 27-Штип.

Дејноста се проширува со следниве: 74.70, 74.84.

Пречистен текст: 92.33, 92.34, 60.22, 60.23, 60.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 50.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 20.30, 20.40, 20.51, 55.40, 63.30, 63.40, 74.70, 74.84.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 175/2002. (10775)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 303/02 од 20.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001804?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Медитеран А.М. увоз-извоз дооел Струмица, ул. „Балканска“ бр. 27.

Се врши зголемување на основната главница на друштвото и тоа од 313.100,00 денари или 5.099 евра се зголемува за 1.750.000,00 денари или 28.688 евра.

Основната главница на друштвото сега изнесува 2.063.100,00 денари или 33.787 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 303/02. (10776)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 302/02 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003885?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на адреса, управител, зголемување на основната главница на Друштвото за производство и трговија Ивона-П доо Струмица, ул. „Гоце Делчев“ б.б.

Се врши промена на адресата на друштвото и тоа од досегашната адреса на ул. „Климент Охридски“ бр. 228 новата адреса е на ул. „Гоце Делчев“ бб во Струмица. Се врши промена на лице овластено за застапување и се разрешува лицето Ангел Илиев од Струмица, а за управител и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување се именува Панче Илиев од Струмица.

Се зголемува основната главница на друштвото со преземање на основните влогови од страна на содружниците. Основната главница на друштвото изнесуваше 984.300,00 денари, а со преземање на новите влогови во износ од 1.258.955,00 денари, основната главница на друштвото сега изнесува 2.243.255,00 денари или противвредност 36.774 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 302/02. (10777)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 309/02 од 20.03.02 година, во регистарската влошка бр. 03002569?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија Автопромет доо увоз-извоз Винаца, ул. „Маршал Тито“ бб.

Со одлука од 19.03.2002 г., Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија Автопромет доо увоз-извоз Винаца врши зголемување на основната главница.

Содружникот Гроссарт Карл Хаинц го зголемува досегашниот влог од 6.911,00 евра или 421.600,00 денари со нов влог од 16.200,00 евра или 988.200,00 денари.

Вкупниот основачки влог на друштвото по извршеното зголемување изнесува вкупно 39.246,00 евра или 2.394.050,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 309/02. (10778)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 184/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002706?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, содружници и управител на Друштвото за производство, услуги и трговија МЕТАЛПРОМЕТ-СКЛАДИШТА ДОО Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 121.

Се врши промена на називот на друштвото.

Се брише: Друштво за производство, услуги и трговија МЗТ СКЛАДИШТА ДОО Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 121, Струмица.

Се запишува: Друштво за производство, услуги и трговија МЕТАЛПРОМЕТ-СКЛАДИШТА ДОО Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 121.

Се врши промена на содружниците во Друштвото.

Истапуваат: Државен капитал на РМ, Георгиев Димитар, Чукарски Боро, Мавров Владимир, Галева Невенка, Георгиева Снежана, Стојков Трајче, Илиев Љупчо, Илиев Николчо, Узунов Ванчо.

Пристапува: Стојановски Цветан, ул. „22 Октомври“ бр. 76, Радовиш.

Се врши промена на лице овластено за застапување.

Се брише: Георгиев Димитар - дипломиран маш. инж., управител без ограничување во застапувањето од Струмица.

Се запишува: Трајкоски Страшо - ССС, управител без ограничување во застапувањето од Прилеп.

Пречистен текст: Трајкоски Страшо - управител без ограничување во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 184/2002. (10779)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 171/2002 од 06.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008534?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето-пристапувањето на основач и конверзија на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги МВ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 21.

Упис на истапување-пристапување на основач и конверзија на основната главница.

Истапува Мирјана Влашчева од Штип и својот влог кој се состои од основни средства со вредност од: 5/350 ДЕМ или 2.675 ЕУР или 166.000 денарска противвредност, го отстапува на основачот кој пристапува Симеон Влашчев од Штип, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 21, кој ги прима.

Преносот на влогот е извршен со Договор за пренос на удел.

Се врши конверзија на основната главница на друштвото кој се состои од основни средства, во вредност од 5.350 ДЕМ во ЕУР и истата изнесува 2.675 евра или 166.000 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 171/2002. (10780)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 68/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002106?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги Мина-транспорт дооел увоз-извоз, ул. „Младинска“ бр. 186, Струмица.

Дејноста се проширува со следните дејности: 18.10 - производство на кожна облека, 18.21 - производство на работни облеку, 18.22 - производство на друга горна облека, 18.23 - производство на долна облека, 18.24 - производство на други предмети и прибори за облека неспоменати на друго место, 18.30 - доработка и боене на крзно, производство на предмети од крзно, 19.10 - штавење и доработка на кожа, 19.20 - производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи, 19.30 - производство на обувки.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 68/2002. (10781)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 133/2002 од 25.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003166?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на фирма на Трговија на мало Малешевка, Славица Јован Адиска-Дејан Димитар Адиски, ТП ул. „23 Август“ бр. 4, Берово.

Трговец поединец Дејан Димитар Адиски, од с. Смојмирово-Берово со лична одговорност и со целиот свој имот.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Неограничени овластувања.

Одговорност лична и со целиот свој имот.

Дејан Адиски, застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 133/2002. (10782)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 138/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002274?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на називот и проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија и угостителство Бонсаи - трејд дооел Експорт-Импорт, Св. Николе, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 208.

Промена на назив на фирмата:

Нов назив: Друштво за производство, трговија и угостителство Бонсаи-трејд дооел Експорт-Импорт Св. Николе.

Проширување на дејноста: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 25.22, 25.23, 25.24, 45.42, 45.45, 52.72, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12.

Пречистен текст: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.62, 51.63, 51.52, 51.44, 51.57, 51.42/2, 51.46, 51.61, 55.30/1, 55.30/2, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 25.22, 25.23, 25.24, 45.42, 45.45, 52.72, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 138/2002. (10785)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 200/2002 од 04.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000664?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, истапување на основач на Друштвото за производство, услуги и промет увоз-извоз Јами Компани дооел Струмица, ул. „Иљо Шопов“ бр. 54.

Досегашниот назив и седиште: Друштво за производство, услуги и промет Јами Компани доо Струмица, ул. „Иљо Шопов“ бр. 54 се менува.

Новиот назив гласи: Друштво за производство, услуги и промет увоз-извоз Јами Компани дооел Струмица, ул. „Иљо Шопов“ бр. 54.

Досегашниот основач на друштвото Мирослава Христова од Струмица истапува од друштвото сметано од ден 12.12.2001 година.

Средствата во износ од 2.566,45 евра или 150.300,00 денари ги преотстапува на содружникот Звингерс Петар Мицлаел кој средствата ги прима, врз основа на договор за пренос на удел.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 200/2002. (10787)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 217/02 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008493?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз ФС - Штамп дооел Штип, ул. „Ген. Михајло Апостолоски“ бр. 18, Штип.

Друштвото врши проширување на дејноста кое се состои во следното: 55.40 - Баравови.

Пречистен текст на дејностите ќе биде: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 21.23, 22.11, 22.12, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 217/02. (10788)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 218/02 од 28.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03007496?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник на Друштвото за производство, проектирање и услуги Поло Проект Инженеринг дооел Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 77.

Досегашниот содружник Здравев Зоран истапува, а пристапува Здравева Билјана.

Со истапувањето содружникот го пренесува уделот на содружникот што пристапува без надомест.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 218/02. (10790)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 270/02 од 07.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002647?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар дополнување на дејноста на Друштвото за производство, трговија и услуги Артемис дооел Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 35, Струмица.

Проширување на дејноста со: 17.30, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25.

Проширување на дејноста на друштвото.

Дејноста на друштвото се проширува со: 17.30, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 51.21, 50.10, 50.22, 28.12, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.82, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациска продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 270/02. (10791)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 56/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008559?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за одмор, рекреација, спорт, културни и забавни активности Игедо дооел Штип, ул. „Кукуш“ бр. 16, Штип.

Се врши зголемување на основната главница на друштвото.

Постојната главница е: 5.640 ДЕМ или 174.840 денари.

Се зголемува за: 314.242 ДЕМ или 9.741.500 денари.

Вкупната главница по зголемувањето изнесува: 319.880 ДЕМ (165.272 ЕУР) или 9.916.340 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 56/2002. (10792)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 229/2002 од 6.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006606?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија и услуги КДС ДОО извоз-увоз Пробиштип, ул. „Јаким Спиров“ 34.

Досегашниот управител Горѓи Миновски, овластен за застапување се брише од трговскиот регистар.

За управител на друштвото за производство, трговија и услуги КДС ДОО извоз-увоз Пробиштип, ул. „Јаким Спиров“ бр. 34 со ограничено овластување се запишува - Дејанчо Василев од Пробиштип, со стан на ул. „Миро Барага“ бр. 56.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 229/2002. (10794)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 269/2002 од 06.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004438?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, трговија и услуги Икарос дооел експорт-импорт Струмица, ул. „Климент Охридски“ 66.

Промена на назив на фирма. Со одлука на основачот на Друштвото досегашниот назив на фирмата се менува и новиот назив гласи:

Полн назив: Друштво за производство, трговија и услуги А.С. Фешан дооел експорт-импорт Струмица.

Седиште: ул. „Климент Охридски“ 66, Струмица.

Скратен назив: ДООЕЛ А.С. Фешан експорт-импорт Струмица.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото истапува со назив: Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi A.S. Fashion dooel export-import Strumica.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 269/2002. (10795)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 214/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003489?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на основач и пренос на удел, промена на состав на Туристичката агенција и трговија на големо и мало Компас дооел Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 6.

Истапува основачот Друштво за туризам и авио сообраќај Компас Скопје АД и својот влог-удел го отстапува на содружникот Поповска Катерина.

Се врши промена на фирма и тоа.

Се брише: Туристичка агенција Компас дооел Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 6.

Се запишува: Туристичка агенција и трговија на големо и мало Компас дооел Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 6.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 214/2002. (10797)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 230/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000373?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар управителот со ограничени овластувања на Друштвото за деловни услуги и развој, трговија и производство ТУРТЕЛ, ИНКУБАТОР дооел Штип, ул. „Тошо Арсов“ бр. 36.

Се врши промена на управителот на Друштвото за деловни услуги и развој, трговија и производство ТУРТЕЛ-ИНКУБАТОР дооел Штип.

Се брише Јакимов Спасе, а се запишува Басовска Снежана.

Управителот Басовска Снежана ќе го застапува друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење со ограничување.

Ограничувањата се состојат во следното.

За заклучување на договори чија вредност е над 1.500 ЕУР потребна е согласност на содружникот.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 230/2002. (10798)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 139/2002 од 22.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001712?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за трговија и експорт импорт Ивал Трејд доо Штип, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9.

Проширување на дејност: 51.57, 55.30, 55.30/1, 60.22, 63.11, 63.12, 72.60, 74.40.

Пречистен текст: 60.21, 60.23, 60.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 51.57, 55.30, 55.30/1, 60.22, 63.11, 63.12, 72.60, 74.40.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 139/2002. (10799)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 169/2002 од 19.02.02 година, во регистарската влошка бр. 03005978?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејноста на Друштвото за трговија, производство и услуги ПИГС-КОМЕРЦ Илче ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 4.

Дополнување на дејност со: 36.22 - Производство на нажит и слични предмети неспомнати на друго место.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 169/2002. (10800)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 170/02 од 21.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008805?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги МА-СТЕФ дооел Карбинци.

Се врши истапување и пристапување на содружник со пренос на удел со тоа што:

Истапува: Левков Гоце и својот основачки влог го преотстапува на содружникот кој пристапува Левкова Станика.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 170/02. (10801)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 285/02 од 15.03. 02 година, во регистарската влошка бр. 03008556?-8-03-000, ја запиша во трговски-

от регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија и услуги Натекс ДООЕЛ Винаца, ул. „Илинденска“ б.б.

Се брише Симеонова Деспина - управител со неограничени овластувања.

Се запишува Станкова Севдалинка - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст - Станкова Севдалинка - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 285/02. (10803)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 281/2002 од 11.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004114?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство и трговија Мишел-Комерц дооел Штип, ул. „Вера Циривири“ бр. 19, Штип.

Се брише досегашниот управител и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување Димитриев Мијалче од Штип.

Се впишува Димитриева Валентина од Штип, нов управител и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Дејноста се проширува со: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Дејноста се проширува со: меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 281/2002. (10804)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 84/02 од 11.3.02 година, во регистарската влошка бр. 03001028?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на упис на Трговецот поединец Драган Трајчо Данев, ТП Штип.

Се брише упис на трговец поединец Драган Трајчо Данев ТП Штип од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 84/02. (10805)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 104/2002 од 7.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000367?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговец-поединец СОЊА Ристо Ѓелова Стојанова ТП Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 18.

Се брише од уписот од регистарот на Трговец-поединец СОЊА Ристо Ѓелова Стојанова ТП Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 18.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 104/2002. (10807)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 190/2002 од 26.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008288?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот-поединец Манев Борис Лазо - Сања Гацова ТП Штип, ул. „Пиринска“ бр. 34 б.

Бришење на Трговец-поединец Манев Борис Лазо - Сања Гацова ТП Штип од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 190/2002. (10808)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 69/2002 од 12.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001059?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговец-поединец Петар Георги Станински, с. Таринци ТП.

Бришење на Трговец-поединец Петар Георги Станински, с. Таринци ТП. по одлука за престанок на вршење на деловен потфат.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 69/2002. (10810)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 10/2002 од 26.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008087?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришење на трговецот поединец на Трговија на мало Денков Компани Соња Никола Денкова ТП, ул. „Митко Недев Вник“ бр. 1, Штип.

Трговија на мало Денков Компани Соња Никола Денкова ТП, ул. „Митко Недев Вник“ бр. 1 Штип - се брише.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 10/2002. (10812)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 292/02 од 15.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-247-0, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговец-поединец Захаријева Благој Јорданка - Т.П. Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бр. 51.

Бришење на упис на трговец-поединец.

Се брише уписот на трговец-поединец Захаријева Благој Јорданка Т.П. Кочани, ул. „Гоце Делчев“ Т.П. Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бр. 51 од трговскиот регистар на надлежниот суд.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 292/02. (10815)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 731/2001 од 11.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006273?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговец-поединец Александар Спасо Димов ТП. Св. Николе, ул. „Карпошева“ бр. 160.

Бришење на Трговец-поединец Александар Спасо Димов ТП Св. Николе, ул. „Карпошева“ бр. 160 од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 731/2001. (10816)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 645/2001 од 21.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03004278?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот-поединец Колор сервис Гоце Трајан Трајанов ТП. Делчево, ул. „Ванчо Прке“ бр. 8.

Се брише Трговец-поединец Колор сервис Гоце Трајан Трајанов ТП Делчево, ул. „Ванчо Прке“ бр. 8 од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 645/2001. (10817)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 758/01 од 5.3.01 година, во регистарската влошка бр. 03000658?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговецот поединец Сузана Љупчо Нушева ТП. Пробиштип, ул. „Јаким Спиров“ бр. 16.

Се врши бришење на Трговец поединец Сузана Љупчо Нушева Пробиштип, ул. „Јаким Спиров“ бр. 16.
Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 758/01. (10818)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 17/99 од 25.06.1999 година, во регистарската влошка бр. 03000632?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма, трговец-поединец од трговскиот регистар на Трговец-поединец Гоце Љубе Лазаревски ТП. Македонска Каменица, ул. „Илинденска“ бр. 1/1.

Да се брише уписот на Трговец-поединец Гоце Љубе Лазаревски ТП. Македонска каменица, ул. „Илинденска“ бр. 1/1 од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 17/99. (10820)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Со решението Згф. бр. 24/2001 од 03.05.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 24 за 2001 година, се запишува:

-Здружение за заштита на животните Нова страна од Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Солидарност“ бр. 7/20 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и целата Република.

Од Основниот суд во Штип. (20135)

Со решението Згф. бр. 16/2002 од 14.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 16 за 2002 година, се запишува:

-Здружение на одгледувачи на овци, крави и кози Плачковица-Штип.

Здружението е основано поради унапредување на одгледувањето на овци, крави и кози со најсовршена техника и технологија, поттикнување и помагање во организирањето на постојан развој на индивидуалното одгледување на овци, крави и кози, наоѓање на пазар на производите на овци, кози и крави, соработка со сродни здруженија и научни организации во земјата и во странство, организирање на предавања, семинари, курсеви и учество на саеми и други собири во земјата и странство заради непосредно согледување на достигнувањето на овци, крави и кози и достигнувањето во технологијата за преработување на млекото во финален производ.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Христијан Т. Карпош“ бр. 2/2 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип. (20136)

Со решението Згф. бр. 22/02 од 31.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 22 за 2002 година, се запишува:

-Здружение на претприемачи-Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Јордан Стојанов“ бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и Злетово.

Здружението е основано поради заштита на правата на претприемачите од двете општини Пробиштип и Злетово, преземање на активности за поддршка, унапредување и развој на претприемаштвото, обезбедување на стручна помош, информации и едукација на членови на здружението за поуспешно работење и развој на претприемаштвото.

Од Основниот суд во Штип. (20138)

Со решението Згф. бр. 24/02 од 03.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 24 за 2002 година, се запишува:

-Здружение на граѓани Дона-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Благој Мучето“ бр. 18 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради соработка меѓу сите граѓани во РМ, следење на состојбата со остварување на граѓанските права преку формирање на центри за мониторинг, покренување на иницијативи и активности кои придонесуваат кон унапредување и заштита на граѓански права, залагање за истражување и примена на алтернативни технологии и енергии за заштита на животната средина.

Од Основниот суд во Штип. (20140)

Со решението, Згф. бр. 25/02 од 04.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден број 25 за 2002 година, се запишува:

-Здружение за социјални и хуманитарни вредности Радика-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. “Еврејска“ бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради собирање доброволни прилози од друштва и граѓани за остварување и реализација на помош на лица со тешка социјална состојба, помош со обезбедување на храна за гладни лица, стари и изнемоштени лица, самохрани лица, деца без родители и на сите на кои таква помош им е потребна, активности за помагање на лицата со тешка материјална состојба да изградат и негуваат позитивен и здрав пристап кон животот и нивно вклучување во самопомагање со поддршка од здружението.

Од Основниот суд во Штип. (20141)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1324се запишува здружението на граѓани Македонска планинарска асоцијација, со скратено име М.П.А., со седиште во Скопје на ул. “11 Октомври“ бр. 42-а.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател проф. др. Ферит Мухиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на активирање на своите членови како и сите граѓани за престој и снаоѓање во природа, како и создавање услови за подготвување и организирање на високорски експедиции на планинските масиви кај нас и надвор од Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.06.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19740)

Основниот суд Кратово во Кратово, со решението Зг. бр. 5/2002 од 4.07.2002 година, го запиша Здружението на планинари "ИЛИНДЕН"-Кратово со седиште во Кратово.

Цели и задачи на Здружението на планинари "ИЛИНДЕН"-Кратово се: омасовување, развој и градење на што поголем интерес кон планинарењето, организирање и одбележување во континуитет секоја година на празникот 2-ри Август-"ИЛИНДЕН" на месноста "ЛИ-СЕЦ", општина Кратово, ширење на ведрина и меѓусебна почит помеѓу членовите и пошироко, развивање на љубов и почит кон татковината и богатото културно и историско наследство кон кое треба да се однесување со гордост и почитување, продолжување и негување на народните обичаи, нивно веродостојно одржување во интерес на зачувување на националниот идентитет, издавање и поддршка на творби, дела и монографии и др., соработка со сите општествени структури на локално ниво и пошироко и соработка со невладини организации и останати институции и структури.

Од Основниот суд во Кратово. (20044)

Основниот суд Кратово во Кратово, со решението Зг. бр. 4/2002 од 4.07.2002 година, го запиша Ракометниот клуб "ЕЛ-КОРИТОН"-Кратово со седиште во Кратово на ул. "25-ти мај" бр. 2.

Основни цели и задачи на ракометниот клуб "ЕЛ-КОРИТОН" Кратово се: да прибира членови од редовите на младината и другите граѓани што сакаат активно да се занимаваат со спорт, преку тренирање и натпреварување на своето членство му обезбедува постигнување на врвни резултати во ракометниот спорт, да работи правилно спортски и морално да ги воспитува своите членови во развивање на моралните и спортските особини својствени на граѓаните на нашата држава, да работи на усовршување и школување на својот стручен кадар за што поуспешно работење, да учествува на натпреварите организирани од ракометниот Сојуз на Македонија во кој ракометните клубови се натпреваруваат без разлика на карактерот, првенствени, куп или пријателски вид на натпревари, учество на пријателски натпревари во странство, грижа на нивото на организираниите натпревари со стремеж за солидна организација, спортски слух и соработка, грижа за создавање и проширување на материјалната основа на клубот, како и за набавка и одржување на спортската опрема, членството да работи на пропагирање и издигање на ниво на името и реномето на ракометниот клуб, да соработува со други спортски друштва, посебно со ракометните клубови во земјата и странство, за размена на искуства, подобрување на работата и постигнување на што подобри резултати во спортот, да организира целосно хигиенска, здравствена заштита и постојана здравствена заштита на активното членство.

Од Основниот суд во Кратово. (20045)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Дејан Митров од Гевгелија, ул. „Миле Пецанов“ бр. 20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3096/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги БЕЛМОР - М Јован ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија и со број на жиро сметка 200000033495062 отворена при Стопанска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (20353)

Ликвидаторот Снежана Гајик од Скопје, бул. „Илинден“ бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 441/2001 објавува дека Друштвото за промет и услуги М-Г Часле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 40120-601-412501, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази од последната објава.

Од ликвидаторот. (20397)

Ликвидаторот Снежана Гајик од Скопје, бул. „Илинден“ бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 416/2001 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ЈО-КИ ПРОМЕТ Киро ДООЕЛ експорт-импорт и со број на жиро сметка 40100-601-352115, отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази од последната објава.

Од ликвидаторот. (20398)

Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 12 П/29 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2826/2002, објавува дека Друштвото АС Цветиновски и др. ДОО експорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 300000000746451 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 43/2002 од 13.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за издавачка дејност, деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија "АРТ СТУДИО ЦВЕТКОВСКИ" ДОО - Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 33, со жиро сметка 40100-603-20829.

За ликвидатор се определува лицето Еленкова Станика од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 12/2-29.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20402)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 397/2001 од 17.12.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ХИДРОМИКС" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Дабница" бр. 8, Скопје со жиро сметка 40100-601-354193.

За ликвидатор се определува лицето Рајковски Драги од Скопје, ул. "Дабница" бр. 8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20525)

Ликвидаторот Тимче Стаменов од Скопје, ул. „Гандиева“ бр. 106, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4736/2001, објавува дека Друштвото за превоз, трговија и услуги "ИНТЕР ТОП" експорт-импорт Скопје ДОО и со број на жиро сметка 210-054443801-67 отворена при Тутунска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 3 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20554)

По втор пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, запишана како ликвидатор под П.Трег 548/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Трговското друштво за производство, промет и услуги Санто Комерц ДООЕЛ с. Амзабегово Св. Николе, со жиро сметка бр. 41420-601-27375 отворена при ЗПП Св. Николе е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20568)

По втор пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, запишан како ликвидатор со решение П.Трег 534/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за трговија ЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Борис Кидрик" бр. 21, со жиро сметка бр. 41400601-14989 отворена при ЗПП Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20570)

Ликвидаторот Томановски Ацо од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3686/02 објавува дека ДПП РАМ Интернационал ДООЕЛ со број на жиро сметка 200000007396242, отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20608)

Ликвидаторот Георги Божиновски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2246/02, објавува дека Трговското друштво ПЕШ-КОМЕРЦ П Кирил Василев ДООЕЛ ул. "Лука Геров 9" бр. 2, Скопје и со број на жиро сметка 300000-000148058 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19869)

Ликвидаторот Љубен Рикалоски од Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр. 8/2-14, објавува дека со решение I. Л. бр. 83/2002 од 26.03.2002 година при Основниот суд Скопје I - Скопје, над должникот Претпријатие за трговија и услуги "СОНАТА" ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 40 жиро сметка бр. 40100-601-229432 е отворена ликвидациона постапка.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (19914)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, со стан на ул. "Јани Лукаровски" бр. 10/44, со тел. 171-599 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 2758/02, објавува дека Друштвото 7-ФЕНИКС ДООЕЛ Скопје со број на жиро сметка 300000001077318 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19916)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 179/2002 од 02.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "НМИ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Тоне Томишиќ" бр. 25/2-16, и жиро сметка 40100-601-211618.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до должникот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20107)

Ликвидаторот Игор Бачоски од Тетово, дипл. правник ул. "Маршал Тито" бр. 50/2, тел. 044/28780, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3599/02 и влошка: 02018448?-8-03-000 од 27.06.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги СЕ-АТ-КОМЕРЦ Исмет ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 73 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 118/2002 од 15.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, производство и промет "ЕКОТЕХНИКА" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 4/1-27, со жиро сметка 40100-601-144753.

За ликвидатор се определува лицето Евтимовска Мирјана од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 25/5/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20133)

Ликвидаторот Ристески Илија од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, како регистарски суд, со решение П.Трег.бр. 3063/2002, објавува дека Јавното трговско друштво за промет со стоки и услуги "МИКИ-ТРЕЈД" Димитар Гаевски и др. увоз-извоз во ликвидација, со број на жиро сметка 210-0481906301-17 отворена при Тутунска банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (19916)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, со стан на ул. "Јани Лукаровски" бр. 10/44, со тел. 171-599 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3572/02, објавува дека Друштвото ИНТЕР ЧЕРМАК ДООЕЛ Скопје со број на жиро сметка 300000000403071 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (20244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 102/02 од 01.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "МГС" Ц.О. увоз-извоз Скопје од Скопје ул. "Киро Димишков" бр. 32, со жиро сметка 40100-601-350841.

За ликвидатор се определува лицето Митев Горан од Скопје, со стан на ул. "Првوماјска" бр. 21-6-17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20319)

Ликвидаторот Искра Секуловска од Скопје, со стан на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/3-47, со тел. 771-617, е запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3543/2002 од 20.06.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги СТАР-ТЕЛ Тома ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "коста Новаковиќ" бр. 4-8, Скопје, со број на жиро сметка бр. 210045612520176 и депонент на Тутунска банка Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (19808)

Ликвидаторот Еленкова Станика од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 12 П/29, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3815/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги МАГ-ПРОИЗВОД 2000 ДОО Е-И и со број на жиро сметка 3000000-01139786 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19664)

Ликвидаторот Стојан Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 33, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 1/2002 година, објавува дека Претпријатие за промет на големо и мало "ПИПИН КОМЕРЦ" увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-115303 отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19503)

Ликвидаторот Стојан Марковски од Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 33, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3/2002 година, објавува дека Претпријатието за производство и промет "ЈУМАК" увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 40120-601-243344 отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 8 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (19505)

Ликвидаторот Живко Николов од Валандово ул. "Маршал Тито" бр. 133, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Л.бр. 44/2002, објавува дека Претпријатието за производство, услуги и трговија "СЕЛИНА-1 ДОО" експорт-импорт Валандово, ул. "Маршал Тито" бр. 133 и број на жиро сметка 41310-601-51878 отворена при ЗПП филијала во Струмица, а сега во Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки на учесниците во платниот промет Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (19514)

Ликвидаторот Душан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр. 49, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Л.Л.бр. 65/2002 објавува дека Претпријатието за промет на големо и мало и услуги "ИРКО КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 8/2-2 и број на жиро сметка 40100-601-314965 отворена при ЗПП филијала во Скопје, а сега во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во правниот промет - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (19515)

Ликвидаторот Снежана Гајик од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр. 3078/2000 година, објавува дека Друштвото за промет и услуги МОНТАНА Павле Глигоровски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со број на жиро сметка 40120-601-381908 отворена при ЗПП филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази од последната објава.

Од ликвидаторот. (19612)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 112/2002 од 15.07.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-извоз КИКО п.о. Струмица, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-извоз КИКО п.о. Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (19554)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 124/02 од 08.07.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за трговија и услуги МИКО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштво за трговија и услуги МИКО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (19606)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение П.Трег. 666/02 од 09.07.2002 година, во регистарската вложка бр. 03002937?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на Друштвото за производство и преработка на млеко Млекара Овче Поле ДОО Св. Николе, ул. "Маршал Тито" бр. 75.

Отворање на ликвидациона постапка. Лицето Ниновски Миле од Скопје, се именува за ликвидатор.

Од Основниот суд во Штип. (20046)

Во огласот за ликвидација бр. 17243, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 42 од 25 јуни 2002 година на страна 27, во третиот ред наместо: Претпријатието за промет и услуги "КАНГ" увоз-извоз, треба да стои: Претпријатието за промет и услуги "ЛАНГ".

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште и тоа:

К.П. 772/6, план 4, скица 11, м.в. "Уши", култура лозје, класа 4, со површина од 657м², запишано во поседовен лист бр. 3185 за К.О. Волково сопственост на Митреска Весна за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (20225)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 490/51, овошна градина, во м.в. "Голем Рид", со површина од вкупно 600

м², КО Радишани дека сопственикот Поповски Мирон со живеалиште во Крива Паланка ул. "Маршал Тито" бр. 136, ја продава наведената парцела по цена од 700,00 денари по еден м.кв. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување, предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена, од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (20228)

Се продава идеалната половина (1/2) од земјоделското земјиште нива во м.в. "Лескојец" со вкупна површина од 2100 м² лоцирана на КП. бр. 340 за КО Оровник сопственост на Карамачоски Наум од Охрид ул. "М. Нестороски"-206 за продажна цена од 167.400,00 денари.

Се повикуваат сопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата-огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Момана Ивановска од Охрид, "Македонски Просветители"-8 (мезанин). (19756)

Се продава земјоделско земјиште во КО Раштани, сопственост на Андов Васил и тоа:

Култура нива, од 6-тата бонитетна класа со површина од 12291 м², нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 6000 м², и култура неплодно со површина од 2000 м², во в.м. "Пара Нива", сите на КП бр. 647, план 7, скица 26;

Култура шума, 4-та бонитетна класа со површина од 2359 м², на КП бр. 625, план 7, скица 24, в.м. "Пара Нива".

Култура неплодно со површина од 384 м² и култура нива, 8-ма бонитетна класа со површина од 7472 м², и двете на КП бр. 626, план 7, скица 24, в.м. "Пара Нива", заведени во Поседовен лист бр. 109 за КО Раштани.

Наведениот имот се продава за цена од 15.000 ЕУР во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (19757)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 4557. в.м. "Г. Делчев" класа 3 со површина од 371 м², Трстици на КП бр. 4558, в.м. "Г. Делчев", класа 2 од 750 м² и шума на КП бр. 4726, в.м. "Г. Делчев", класа 2 од 99 м² за цена од 30.000 денари заведено на Имотен лист бр. 476 КП Росоман сопственост на Драгутин Петковиќ од Бор, ул. "М. Пијаде" бр. 35/6 СРЈ.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенствено купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени

понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (19758)

Се продаваат 34/82 од земјоделско земјиште, катастарска култура нива на КП. бр. 2957 во м.в. "Тражица" класа 1 во површина од 1115 м², нива на КП. бр. 2958 во м.в. "Тражица" класа 1 во површина од 2958 м², нива на КП. бр. 2959 во м.в. "Тражица" класа 1 во површина од 5501 м² и пасиште на КП. бр. 2960/1 во м.в. "Тражица" класа 1 во површина од 380 м², сите заведени во Имотен лист бр. 17581 за КО Прилеп, за цена од 30,00 денари за еден метар квадратен, сопственост на Тренкоски Славе од Прилеп, ул. "Б. Јорданоски" бр. 10.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Марковски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (19759)

Се продава недвижен имот-нива 5-та класа со површина од 274 м², што се наоѓа на КП 608, м.в. "Село", КО Долно Соње, сосопственост на Драган Панчевски и Бранислав Панчевски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (19811)

Јавно објавувам дека продавам земјоделско земјиште во КО с. Ношпал Битола, и тоа:

-КП бр. 463 м.в. "Село", пасиште, со површина од 1237 м².

-КП бр. 464 м.в. "Село", нива со површина од 3732 м².

Се повикуваат лицата кои имаат првенство на купување да се јават и да достават свои понуди во рок од 30 дена од објавувањето на понудата.

Понудите да се достават до сопственикот Киро Чурлиновски од Битола, ул. "Васко Карангелески", II-I/5.

Во спротивно, после овој рок, земјиштето ќе го продавам на друго заинтересирано лице. (20047)

Се продава недвижен имот - 1086 м², дел од нива, 6-та класа со вкупна површина од 3.808 м², што се наоѓа на КП. 994, м.в. "Под Црква", КО Г. Соње, сопственост на Александар Тасевски Зарко Трпевски, Гоце Тасевски, Вlado Тасевски и Нада Тасевска од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците, како и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-

ласот во “Службен весник на Република Македонија”, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, на ул. “Иван Козаров” бр. 24, лок. 23 (ДТЦ “Стара Рампа”). (20321)

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 4864/2 место викано “Лупушани” култура нива, класа 4, со површина од 3125 м², КО Љубанци сопственост на Маневски Зоран за цена од 218.000 денари за 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. “Костурска” бр. 18/5-1, Скопје. (20549)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Чифлик. Парцела број 31 во место викано “Царовец” нива со површина од 1851 м² во катастарска општина Чифлик.

Парцела број 31 во место викано “Царовец” пасиште со површина од 140 м² во катастарска општина Чифлик. Сопственост на Ѓорѓиев Божо од с. Чифлик. Цена на продажба 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. “Маршал Тито” бр. 138. (20556)

Се продава земјоделско земјиште - нива, К.П. бр. 4209/1, површина од 1201 м², место викано “Моински пат” и К.П. 4209/2, површина од 1324 м² и двете заведени во ПЛ бр. 351 за КО Гевгелија, по цена од 62.000,00 денари, сопственост на Ризов Јован, ул. “Димитар Влахов” бр. 30, Гевгелија.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ѓорѓи Николов, ул. “Димитар Влахов” бр. 3, Гевгелија. (20404)

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, КП бр. 966, план 004, скица 007, в.м. “Оградите”, култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 3.673 м², во

сопственост на Стојан Нушев и Ѓиро Нушев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 725 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов” бб, Кавадарци. (20405)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1254318 издаден на име Гаврилов Томислав, с. Грдовци, Кочани. (19098)

Пасош бр. 1538448/01 издаден од УВР-Скопје на име Аднан Рамадановски, ул. “М. Тито 10” бр.4, с. Сарај, Скопје. (20579)

Пасош бр. 1649255/01 издаден од СВР-Велес на име Мазлумовски Али, с. Согле, Велес. (20582)

Пасош бр. 0683524 издаден од УВР-Скопје на име Сали Рабије, ул. “П. Драганов” бр. 23, Скопје. (20583)

Пасош бр. 0549101 на име Здравески Живко, ул. “Егејска” бр. 55, Прилеп. (20590)

Пасош бр. 1275299 на име Тасева Викторија, ул. “Г. Делчев” бр. 20, Кочани. (20592)

Пасош бр. 1306622 на име Хиљадников Владимир, ул. “Г. М. Апостолски” бр. 18, Штип. (20593)

Пасош бр. 1459417 на име Каролина Дукиќ, Кочани. (20595)

Пасош бр. 1454348/00 издаден од УВР-Скопје на име Бакија Исмаил, ул. “Топанска” бр. 21, Скопје. (20610)

Пасош бр. 1271837 издаден од УВР-Скопје на име Ридва Хајрула, ул. “Јајце” бр. 96, Скопје. (20611)

Пасош бр. 1474860/00 издаден од СВР-Тетово на име Јетмир Муниши, с. Камене, Тетово. (20613)

Пасош бр. 1197440 издаден од УВР-Тетово на име Идризи Керим, ул. “155” бр. 8, нас. Дреновец 2, Тетово. (20624)

Чекови од тековна сметка бр. 1246289 со бр. 3484-10 и бр. 348411 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевски Киро, Скопје. (20597)

Чекови од тековна сметка бр. 5900097 со бр. 5121289 и бр. 5121290 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стрезоска Душанка, Скопје. (20598)

Чекови од тековна сметка 13296-85 од бр. 116757 до бр. 116765 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Бранислав Поповиќ, Скопје. (20605)

Чекови од тековна сметка бр. 10929-52 со бр. 3623-373, бр. 3623374, бр. 3623375, бр. 3623376 и бр. 36233-77 издадени од КИБ-Куманово на име Симоновиќ Слободан, ул. “О. Револуција” бр. 4-1/8, Куманово. (20612)

Работна книшка на име Исаковска Анкица, Скопје. (20555)

Работна книшка на име Вељановска Рајна, Скопје. (20571)

Работна книшка на име Трајкоска Добрионка, Скопје. (20573)

Работна книшка на име Оцовска Снежана, Скопје. (20575)

Работна книшка на име Ицковска Силвана, Скопје. (20576)

Работна книшка на име Ѓултен Мамути, Скопје.
(20578)

Работна книшка на име Фејзуловски Цавид, с. Грушино, Скопје.
(20581)

Работна книшка на име Михајловски Спасен, Скопје.
(20584)

Работна книшка на име Михајлов Ванчо, Кочани.
(20585)

Работна книшка на име Тодоров Звонко, с. Злеово, Радовиш.
(20586)

Работна книшка на име Пауновски Игор, с. Миладиновци, Скопје.
(20591)

Работна книшка на име Шотаровски Саша, Скопје.
(20607)

Работна книшка на име Тачева Златка, Скопје.
(20609)

Воена книшка на име Аспровски Марјан, Скопје.
(20599)

Диплома издадена од Работнички универзитет "Кочо Рацин"-Скопје на име Цветковски Митре, Скопје.
(20574)

Диплома издадена од УСО "Димитар Влахов" Скопје на име Ицковска Силвана, Скопје.
(20577)

Здравствена книшка на име Тикваров Тодор, ул. "Скопски Пат" бр. 1, Велес.
(20587)

Лична карта на име Николовска Сузана, ул. "К. Мисирков" бр. 9, Велес.
(20588)

Уверение за положени испити издадено од Педагошка академија-Штип на име Грујовска Ирена, Скопје.
(20572)

Даночна картичка на име Блажеска Гордана, ул. "Маркс Енглес" бр. 22, Струга.
(20594)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002) и Одлуката бр. 03-100/90 од 03.06.2002 година, Комисијата за јавни набавки на Македонската академија на науките и уметностите, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Македонска академија на науките и уметностите-Скопје (МАНУ).

1.2. Предмет на набавката: опремување на Анекс-работниот простор на МАНУ (работни бироа, конференциски маси, столици, фотелји, килими, завеси).

1.3. Описот, количеството и техничките карактеристики се дадени во тендерската документација, која може да се подигне во Македонската академија на науките и уметностите.

1.4. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност.

1.5. Отворањето на понудите ќе биде извршено со присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Име и адреса на понудувачот.

2.2. Елаборат за опремување на Анекс-работниот простор.

2.3. Вкупна цена во денари за извршување на набавката.

2.4. Рок на извршување на работите, изразен во календарски денови.

2.5. Услови на плаќање.

2.6. Референтна листа.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Извод од регистрација на дејноста.

3.2. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност и

3.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите да бидат во оригинален примерок или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 месеци, освен за точка 3.1.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена за изведба на работите 60 бода;

4.2. Квалитет 30 бода;

4.3. Услови за плаќање 5 бода;

4.4. Референтна листа 5 бода.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Понудите се доставуваат по пошта препорачано или со предавање во архивата на МАНУ, ул. "Крсте Мисирков" бр. 2, Скопје, со назнака за Комисијата за јавни набавки.

5.4. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

5.5. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

5.6. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 114-200/152.

5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на два дена по истекот на рокот за доставување на понудите во просториите на МАНУ во 11,00 часот.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/21/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект "Реконструкција на дел од улица "23 Август" во Берово, во должина од 450 м. поплочување на стрмна улица во градот Берово.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата

за раководење со проектот, на адреса ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: “Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија“, ул. “Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 30.07.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 30.07.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки при Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ- Скопје, Подрачна единица - Битола, како реализатор на програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, објавува

БАРАЊЕ БР. 1

За прибирање на понуди за изградба на ТС 10/0,4 KV 2x1000 KVA со набавка и полагање на 10 KV кабел ИПО 13 А 3x150 мм, лоцирана во станбена заедница бр. 1 Шерусти - Битола.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1. Набавувач: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ- Подрачна единица - Битола, во име на општината Битола за сметка на средствата од Фондот за уредување на градежното земјиште.

2. Предмет на набавката

Изградба на ТС 10/0,4 KV 2x1000 KVA со набавка и полагање на 10 KV кабел ИПО 13 А 3x150 мм.

3. Начин и обем на работата

Според тендер пресметка и главен проект.

4. Критериум за најповолен понудувач

- цена на набавката,
- начин на плаќање,
- техничка опременост,
- рок на извршување на работите,
- кадровска оспособеност,
- техничка опременост и оспособеност.

5. Рокови

Краен рок за завршување на работите е 30 дена од денот на известувањето.

II. ДОСТАВА НА ТЕНДЕР ПОНУДА

1. Тендер понудата се доставува во 1 (еден) примерок потпишана од овластено лице која претходно се подигнува кај набавувачот.

2. Како придружна документација се доставува:

- извод од регистрација на дејноста,
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот,
- документ за бонитет.

3. Понудата за испраќа во затворен плик на кој во левиот агол треба да се назначи не отворај понуда по пошта или во архивата на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, Подрачна единица - Битола на ул. “Борис Кидрич“ бр. 24-а, Битола.

4. Рок за поднесување на пријавата е 15 дена од објавувањето.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок и кои не се потполни нема да се разгледуваат.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на 05.08.2002 година во 11 часот во присуство на понудувачите во просториите на набавувачот.

3. За дополнителни информации обратете се на тел. 229-834 и 229-924 кај набавувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02) и член 33 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Комисијата за јавни набавки при ПЕ-Кочани, објавува

**БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 5/2002**

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

-Промена на ТС 10/0,4 KV од 400 KVA со нова од 1000 KVA

-Изведба на 2 (два) НН-ски кабловски изводи, за објект во населба "Калиманова глава"-Кочани.

2. ВИД И КОЛИЧИНА

Набавка и монтажа на трансформатор, со снага ETN 1000/12 ТС 10/0,4 KV, со кондензаторска батерија и нисконапонска табла.

-Изведба на 2(два) НН-ски кабелски изводи во должина од по 160м, за објект во населба "Калиманова глава" на ул. "Роза Петрова" бб во Кочани, во се според предмер-пресметката со опис на позиции од Електродистрибуција - Кочани, во прилог на Одлуката.

3. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАБАВКАТА

-Средствата потребни за реализација на предметната набавка се обезбедени според Програмата за изградба на станови во сопственост на Република Македонија за 2002 година - ПЕ Кочани.

4. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

-барање за прибирање понуди согласно член 45 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

-Согласно член 27, став 1, алинеја 2 од Законот за јавни набавки.

- Цена за изведба на работите 70 бода

- Услови на плаќање 10 бода

- Референтна листа, кадровска и техничка опременост 20 бода

6. РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 8 (осум) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и дневното гласило "Нова Македонија"

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за локални патишта, улици и комунално уредување-Крушево, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Фонд за локални патишта, улица и комунално уредување, ул. "Нико Доага" бр. 65, Крушево.

1.2. Предмет на набавка: Интервенција на постоечката водоводна мрежа во Крушево.

1.3. Спецификација со потребните количини е дадена во тендерската документација.

1.4. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Фондот за патишта-Крушево, секој работен ден од 8.00 до 14.00 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 1.500,00 денари неповратни средства на ж-ка 200000091862193, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4016998101199, депонент на Стопанска банка.

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

1.6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Понудата да содржи единечна и вкупна цена за секоја позиција од набавката како и вкупна цена на целата набавка (со пресметани даноци и други давачки).

2.3. Понудата да содржи:

- начина на плаќање,
- рок на извршување на работата,
- гаранција за извршените работи.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет издаден согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Доказ за техничка способност на понудувачот во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки.

3.4. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.5. Извод од регистрација на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок заверена и потпишана од одговорното лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за локални патишта, улици и комунално уредување-Крушево, ул. "Нико Доага" бр. 65, преку пошта или на лице место, најдоцна 15 дена од денот на објавувањето.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. РОКОВИ

5.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето.

5.2. Отворањето на понудите ќе се одржи после 5 дена од завршувањето на повикот во просториите на Фондот за патишта-Крушево.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

6.2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 048 477-919, односно во Фондот за патишта-Крушево.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Ново Село, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01/02 е Општина Ново Село.

1.2. Предмет на набавката е изградба на дел од фекална канализација во Ново Село - Општина Ново Село.

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за вршење на ваков вид дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:
- цена, начин на плаќање, квалитет, рок на извршување на работите.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Општина Ново Село секој работен ден од 7,00 до 15,00 часот, а во кој термин може да се види и изведбениот проект.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса, седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи и придружна документација во согласност со Законот за јавни набавки:

Извод од регистрација на дејноста; документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверено кај нотар, доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација; доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност; потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки; референцна листа, список на технички лица.

3.3. Понудата треба да содржи цена за секоја позиција, единечна и вкупна цена.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудите се доставуваат по пошта на адреса: Општина Ново Село, ул. "Мануш Турновски" бб, 2434 Ново Село, или во архивата на општината во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок и кои не се изготвени во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 5-от ден по завршување на рокот за доставување на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите во 13 часот во Општина Ново Село.

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да покажат писмено овластување од понудувачите на Комисијата за јавни набавки.

5.4. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.5. За подигање на тендерската документација потребно е да се уплати 5000,00 денари на жиро сметка 200000091896725 - Совет на општина Ново Село, Стопанска банка - Струмица, со назнака за отворен повик бр. 01/2002 година.

5.6. Дополнителни информации можат да се добијат секој работен ден од 7,00 до 15,00 часот на тел. 034 355-202 или во општина Ново Село.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат АД Скопје, Управниот одбор на седницата одржана на ден 26.06.2002 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД СКОПЈЕ

Член 1

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари	Малопродажна цена/денари
WEST Ultra Lights	55

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 15.08.2002 година.

Тутунски комбинат АД Скопје
Претседател на Управен одбор,
Коста Кипровски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
886. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	1
887. Одлука за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	1
888. Одлука за давање согласност на Статутот на Фондацијата: Фонд на холохаустот на Евреите од Македонија.....	1
889. Обрасци од Државната изборна комисија од бр. 5 до бр. 23 и образец бр. 25.....	2